

Службен весник

на Република Македонија

Број 223

28 декември 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4928. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи	4	4933. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Врховниот суд на Република Македонија.....	6
4929. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	4	4934. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство на Република Македонија.....	6
4930. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Кавадарци	4	4935. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за трансфузиона медицина..	6
4931. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Скопје.....	5	4936. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	7
4932. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна установа Центар за Кинеска традиционална медицина – Штип	5		

	Стр.		Стр.
4937. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државна фитосанитарна лабораторија.....	7	4946. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно – математички факултет – Институт за биологија – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ -Скопје.....	12
4938. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии.....	7	4947. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Технолошко-техничкиот факултет – Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола	13
4939. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура.....	8	4948. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри.....	16
4940. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фармацевтски факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.....	9	4949. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип.....	16
4941. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа - Археолошки музеј на Македонија - Скопје	10	4950. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница– Штип.....	16
4942. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен архив на Република Македонија.....	10	4951. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје.....	17
4943. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – глина на локалитетот „с.Грдовци и с.Прибачево“ Општина Кочани	11	4952. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните	17
4944. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија Монтинг Енергетика Тиквеш ДОО Скопје.....	11	4953. Одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје	26
4945. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2016 година и на Финансиските извештаи за 2016 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2016 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2016 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за 2016 година	11	4954. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на користење на средствата од даночно поттикнување.....	26
		4955. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2016 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино	26

	Стр.		Стр.
4956. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2017 година.....	26	4963. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје	31
4957. Одлука за доделување средства за академски универзитетски студии од втор циклус „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, за академската 2017/2018 година.....	27	4964. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Драмски театар – Скопје.....	32
4958. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	29	4965. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура „Антон Панов“ - Струмица.....	35
4959. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година	29	4966. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип.....	36
4960. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година	30	4967. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп.....	37
4961. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....	30	4968. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура Григор Прличев – Охрид.....	39
4962. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	30	4969. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово.....	41
		4970. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Народен театар – Битола.....	44
		4971. Решение за изменување на Решението за формирање Меѓуресурска комисија.....	50
		4972. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година	50
		4973. Програма за надзор на авијарна инфлуенца кај живината и дивите птици ^(*)	51
		Огласен дел	1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**4928.**

Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ****Член 1**

Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/12, 169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16, 144/16 и 187/16) во Табелата број 4-а „Мрежа на аптеки/аптекарски станици во населено место во рурална средина со најмногу 3.500 жители со постојано место на живеење на ниво на примарна здравствена заштита“, во делот III Североисточен регион, по редниот број 4-в се додава нов реден број 4-г, кој гласи:

4-г	СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	Биљановце	0	1
-----	---------------	----------	-----------	---	---

Редот III СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН се менува и гласи:

III	СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН	0	12
-----	----------------------	---	----

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8794/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4929.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижната ствар – зграда која се наоѓа на К П бр. 2245 КО Валаново (г.р.), на улица „4-ти Јули“, б.б. зграда 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат 1, број 24, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 17 м/2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8146/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4930.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – КАВАДАРЦИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Компјутерски базиран електроенцефалограф	D Routine EEG systems (USB) NATION 7128W-D24	НЦЦ – Медикал Компани - Кина	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница – Кавадарци.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница – Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8437/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4931.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Компјутерски базиран електроенцефалограф	D Routine EEG systems (USB) NATION 7128W-D24	НСС Медикал компани - Кина	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8438/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4932.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КИНЕСКА ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА – ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Игли за акупунктура	DB106 големина 0,25 x 25mm Серија-5A10600402	Донг Банг/ Аку Приме	150.000
2	Игли за акупунктура со пластичен акупунктурен цилиндар	DB100 големина 0,30x40mm Серија-5A10001030	Донг Банг/ Аку Приме	50.000
3	Игла - седум ѕвезди	ND151	Донг Банг/ Аку Приме	10
4	Детектор за акупунктурни точки	IT7007 Серија-9175339	Донг Банг/ Аку Приме	1
5	Детектор за акупунктурни точки	IT7007 Серија-9175326	Донг Банг/ Аку Приме	1
6	Детектор за акупунктурни точки	IT7007 Серија-9175329	Донг Банг/ Аку Приме	1
7	Детектор за акупунктурни точки	IT7007 Серија-9175316	Донг Банг/ Аку Приме	1
8	Детектор за акупунктурни точки	IT7007 Серија-9175331	Донг Банг/ Аку Приме	1
9	Стаклени вендузи за капинг терапија; Големина 1#	DB305 – 1 Стаклени огноотпорни чаши: Димензии(+/-3 мм); надворешен дијаметар: 3.9cm, внатрешен дијаметар: 2.8cm	Донг Банг/ Аку Приме	20
10	Стаклени вендузи за капинг терапија; Големина 2#	DB305 – 2 Стаклени огноотпорни чаши: Димензии(+/-3 мм); надворешен дијаметар: 4.4cm, внатрешен дијаметар: 3.1cm	Донг Банг/ Аку Приме	20
11	Стаклени вендузи за капинг терапија; Големина 3#	DB305 – 3 Стаклени огноотпорни чаши: Димензии(+/-3 мм); надворешен дијаметар: 5.7cm, внатрешен дијаметар: 4.1cm	Донг Банг/ Аку Приме	20
12	Стаклени вендузи за капинг терапија; Големина 4#	DB305 – 4 Стаклени огноотпорни чаши: Димензии(+/-3 мм); надворешен дијаметар: 6.7cm, внатрешен дијаметар: 4.8cm	Донг Банг/ Аку Приме	20
13	Стаклени вендузи за капинг терапија; Големина 5#	DB305 – 5 Стаклени огноотпорни чаши: Димензии(+/-3 мм); надворешен дијаметар: 7cm, внатрешен дијаметар: 5.3cm	Донг Банг/ Аку Приме	20

14	Електростимулатор за акупунктурни точки	AWQ-105 PRO	Донг Банг/ Аку Приме	5
15	Инфраред ламба со сталак	HT2036EU Серија -160101826	Донг Банг/ Аку Приме	1
16	Инфраред ламба со сталак	HT2036EU Серија -160101813	Донг Банг/ Аку Приме	1
17	Инфраред ламба со сталак	HT2036EU Серија -160101687	Донг Банг/ Аку Приме	1
18	Инфраред ламба со сталак	HT2036EU Серија -160101818	Донг Банг/ Аку Приме	1
19	Инфраред ламба со сталак	HT2036EU Серија -160101744	Донг Банг/ Аку Приме	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна установа Центар за Кинеска традиционална медицина – Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна установа Центар за Кинеска традиционална медицина – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8439/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4933.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Врховниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата, во редниот број 10, во колоната „Тип (Модел)“, зборот „Е720“ се заменува со зборот „Е520“.

Во редниот број 18, во колоната „Тип (Модел)“, зборот „Germna“ се заменува со зборот „German“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8531/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4934.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата, во редниот број 15, во колоната „Тип (Модел)“, зборот „4200W“ се заменува со зборот „10000W“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8531/2
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4935.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА
ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за трансфузиона медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата, во редниот број 2, во колоната „Тип (Модел)“, зборовите „Fujitsu Lifebook A512“ се заменуваат со зборовите „HP ProDesk 600 G1 Tower Business PC“.

Во редниот број 3, во колоната „Тип (Модел)“, зборовите „HP ProDesk 600 G1 Tower Business PC“ се заменуваат со зборовите „Fujitsu Lifebook A512“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8531/3	Заменик на претседателот
26 декември 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4936.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата, во редниот број 12, во колоната „Количина (парче)“, бројот „12“ се заменува со зборовите „1 сеп“.

Во редниот број 17, во колоната „Количина (парче)“, по бројот „1“ се додава зборот „систем“.

Во редниот број 25, во колоната „Количина (парче)“, по бројот „10“ се додава зборот „пара“.

Во редниот број 29, во колоната „Количина (парче)“, по бројот „1“ се додава зборот „систем“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8531/4	Заменик на претседателот
26 декември 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4937.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
– ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државна фитосанитарна лабораторија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата, во редниот број 1, во колоната „Тип (Модел)“, бројот „1920“ се заменува со бројот „1290“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8531/5	Заменик на претседателот
26 декември 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4938.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии, се даваат на трајно користење без надоместок недвижни ствари-осум апартаменти, кои се наоѓаат на КП бр. 2016/2, за КО Мислешево, ул. „Шурбов Рид“, во сопственост на Република Македонија и тоа:

1. Запишани во Имотен лист бр. 101125:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 3, број на посебниот дел од зградата 304, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 3, број на посебниот дел од зградата 304, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м²;

2. Запишани во Имотен лист бр. 101126:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 164, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 164, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м²;

3. Запишани во Имотен лист бр.101119:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 230, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 230, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м²;

4. Запишани во Имотен лист бр. 101124:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 158, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 158, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м²;

5. Запишани во Имотен лист бр. 101116:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 167, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 167, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м²;

6. Запишани во Имотен лист бр. 101122:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 172, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 1, бој на посебниот дел од зградата 172, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м²;

7. Запишани во Имотен лист бр. 101120:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 107, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 107, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м² и

8. Запишани во Имотен лист бр.101121:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 123, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 123, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8616/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4939.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје и престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ISBN	Количина
1.	ДЕЛО: СРЕДНОВЕКОВНА ЛЮБОВНА ПОЕЗИЈА (ТРУБАДУРИ И МИНЕЗАНГ) (избор) (56)	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4780-19-9 (КСЦ) 978-608-205-376-9 (Макавеј)	1000
2.	АВТОР: Бајрон-Шели-Китс ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор) (140)	Магор	978-608-223-478-6	1000
3.	АВТОР: Група автори-составувачи ДЕЛО: ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: РАСКАЗ (избор) том 1 (447)	Арс Ламина	978-608-230-418-2 (Три) 978-608-229-302-2 (Арс Ламина)	1000
4.	АВТОР: Група автори-составувачи ДЕЛО: ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: РАСКАЗ (избор) том 2 (448)	Арс Ламина	978-608-230-419-9 (Три) 978-608-229-303-9 (Арс Ламина)	1000
5.	АВТОР: Патамас, Сикелјанос, Ршос ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор) (501)	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4780-29-8 (КСЦ) 978-608-205-380-6 (Макавеј)	1000
6.	ДЕЛО: ПОЕЗИЈАТА НА СТАРА ЈАПОНИЈА (избор) (21)	Магор	978-608-223-377-2	1000
7.	АВТОР: Хајнрих Хајне ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор) (134)	Магор	978-608-223-368-0	1000
8.	АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин ДЕЛО: ПОЕЗИЈА, БРОНЗЕНИОТ КОЊАНИН, ЕВГЕНИЈ ОЊЕГИН (156)	Магор	978-608-223-326-0	1000
9.	АВТОР: Роберт Музил ДЕЛО: ТРИ ЖЕНИ, КОС, РАСКАЗИ, РАСКАЗИ КОИ НЕ СЕ ТОА, СЛИКИ (236)	Магор	978-608-223-396-3	1000
10.	АВТОР: Штефан Георге, Готфрид Бенц, Георг Тракл ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор) (243)	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4721-62-8 (КСЦ) 978-608-205-289-2 (Макавеј)	1000
11.	АВТОР: Вилијам Батлер Јејтс ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор) (266)	Магор	978-608-223-385-7	1000
12.	АВТОР: Мигал Шолохов ДЕЛО: РАСКАЗИ (избор) ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА (295)	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4721-69-7 (КСЦ) 978-608-205-296-0 (Макавеј)	1000
13.	АВТОР: Хорхе Луис Борхес ДЕЛО: ВСЕИ (избор) (321)	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4721-54-3 (КСЦ) 978-608-205-281-6 (Макавеј)	1000
14.	АВТОР: Жак Превер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор) (343)	Магор	978-608-223-335-2	1000
15.	АВТОР: Карл Сандберг, Ален Гинсберг, Тед Хјуз, Силвија Плат ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор) (365)	Магор	978-608-223-337-6	1000

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за култура.

Член 3

Директорот на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје склучува договор со министерот за култура со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8630/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4940.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN-код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена
Прирачник за практична терапија со лекови	Данкан Ричард	978-608229364-6 978-608229341-7	Арсланина	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	1.346,00
Базични принципи на фармакологијата	Дејвид Н.Голан	978-608229424-7 978-608229752-1	Арсланина	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	2.257,00
Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите	Ричард Б.Силверман	978-608223071-9 978-608223250-8	Европартнер груп	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	1.708,00
Фармакотерапија на клинички случаи	Тери Л.Швингхамер	978-608466700-1 978-608466703-2	Европартнер груп	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	894,00
Биофармацевтици, биохемија и биотехнологија	Гери Волш	978-608229623-4 978-608247355-0	Арсланина	50(на македонски јазик) 10(на албански јазик)	1.180,00
Менаџмент во фармацијата	Шејн П.Десел	978-608466704-9 978-608466705-6	Европартнер груп	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	1.181,00
Фармакогенетика	Вендел В.Вебер	978-608466710-0 978-608466711-7	Европартнер груп	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	1.089,00
Фармацевтска биотехнологија	Дан Ј.А.Кромелли	978-608466706-3 978-608466707-0	Европартнер груп	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	1.108,00
Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Ц.Валер	978-608247289-8	Арсланина	200(на македонски јазик)	2.644,00
Клеточна и молекуларна биологија	Цералд Карп	978-608466712-4	Европартнер груп	200(на македонски јазик)	1.377,00
Информации за лекови	Патрик М.Мелуон	978-608466713-1 978-608466714-8	Европартнер груп	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	1.281,00
Ранг и Дејл Фармакологија	Х.П. Ранг, М.М.Дејл	978-608231080-0 978-608231081-7	Академски печат	130(на македонски јазик) 25(на албански јазик)	3.927,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Фармацевтски факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Деканот на Фармацевтски факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8707/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4941.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
- АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА -
СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа - Археолошки музеј на Македонија - Скопје се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар - просторија во објект Куршумли ан - споменик на култура, и тоа: зграда бр.1, влез 002, кат ПР, број 01, со површина од 396 м2, која се наоѓа на ул. „Е. Челебија“, на КП бр.5796/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.9314, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8748/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4942.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ДРЖАВЕН
АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и карактеристики на движните ствари	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна вредност во денари
1.	Метални мобилни архивски регали, димензии 300/90/200 см, со три кабинни, двострани, со двокрилни врати, со четири подвижни полици, на шини, на механички погон	28	148.384,00	4.154.752,00
2.	Метални мобилни архивски регали, димензии 300/90/200 см, со три кабинни, двострани, без врати, по четири подвижни полици, на шини, на механички погон	66	134.460,00	8.874.360,00
3.	Метални мобилни архивски регали, димензии 200/90/200 см, со две кабинни, двострани, двокрилни врати, по четири подвижни полици, на шини, на механички погон	2	127.870,00	255.740,00
4.	Метални мобилни архивски регали, димензии 200/90/200 см, со две кабинни, двострани, без врати, по четири подвижни полици, на шини, на механички погон	5	120.889,00	604.445,00
5.	Метални картотечни ормари за микрофилмови, димензии 65/60/72 см, со четири фиски со лагер	11	64.848,00	713.328,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок, на Државниот архив на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8750/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4943.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ГРДОВЦИ И С.ПРИБАЧЕВО“ ОПШТИНА КОЧАНИ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – глина на локалитетот „с.Грдовци и с.Прибачево“ општина Кочани бр.24-5720/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот Друштвото за промет и услуги МЕХАНИКА ДОО увоз-извоз Кочани, заради немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минерална сировина-керамичка глина на „МЕХАНИКА“ Зоранчо ДООЕЛ увоз-извоз Кочани на локалитетот помеѓу селата Грдовци и Прибачево - Кочани бр.19-6246/1 од 19.12.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/06).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8752/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4944.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија Монтинг Енергетика Тиквеш ДОО Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Гемидиска“ бр.40, за градежното земјиште со вкупна површина од 338м2, кое претставува:

- КП бр.376/6 КО Трстеник со површина од 140 м2, запишана во Имотен лист бр.227;

- КП бр.376/7 КО Трстеник со површина од 191 м2, запишана во Имотен лист бр.227 и

- КП бр.376/8 КО Трстеник со површина од 7 м2, запишана во Имотен лист бр.227,

согласно Проект за инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Тиквеш 2, општина Кавадарци со тех.бр.03-97/16 од февруари 2016 година и Измена и дополнување на Проект за инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Тиквеш 2, општина Кавадарци со тех.бр.03-97-2/16 од септември 2016 година, одобрени од Министерството за транспорт и врски, за изградба на мала хидроелектрична централа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8755/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4945.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА И РЕВИДИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2016 година и на Финансиските извештаи за 2016 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2016 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2016 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за 2016 година се избира ДП Ревизија Чулева Скопје ул. „Иван Аговски " бр. 1/2-1 во Скопје, врз основа на спроведена постапка за јавна набавка со прибирање понуди со електронска аукција за ревидирање на Годишната сметка за 2016 година и Финансиските извештаи за 2016 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2016 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8776/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4946.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈА – СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ -СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари, со следните карактеристики:

Реден број	Назив на движни ствари и карактеристики	Количина
1.	Апарат за високо ефикасна течна хроматографија со масен детектор HPLC-MS system	1
2.	Лиофилизатор FreeZone 6 Liter Freeze Dry System	1
3.	Ламинарна комора Class II Laminar flow cabinet type 120	1
4.	Автоклав Autoclave "Beta 50 Easy-Lock"	1
5.	Апарат за екстракција Visiprep™ SPE Vacuum Manifold DL -1EA	1
6.	Вакум евапоратор Evaporator rotary hei-vap advantage ml/hb/g3 eu plug 1 * 1 item	1
7.	Ротациона пресалка Plate orbital shaker 300*400mm,Max. 250rpm	1
8.	Систем за пурификација на вода Purelab Option Q7L/H	1
9.	Лабораториски мерач на киселост/базност на раствори EL20 pH meter Mettler Toledo	1
10.	Вертикален ултра биолошки замрзнувач со можност за ладење на медиум до ултра ниска температура од - 86 степени целзиусови Freezer -86 Deg C 218 liter	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Природно – математички факултет – Институт за биологија – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Природно – математички факултет – Институт за биологија – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ -Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8778/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4947.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движни ствари и карактеристики	Количина
1.	Стаклени епрувети, 16x160mm 1парче	167
2.	Стаклена лабораториска чаша, ниска DIN, ISO-50мл	50
3.	Стаклена лабораториска чаша, ниска DIN, ISO-100мл	50
4.	Стаклена лабораториска чаша, ниска, DIN, ISO-250мл	50
5.	Стаклена лабораториска чаша, ниска, DIN, ISO-600мл	7
6.	Стаклена лабораториска чаша, ниска, DIN, ISO-1000мл	7
7.	Стаклена лабораториска чаша, ниска, DIN, ISO-2000мл	3
8.	Ерленмаер, специјално лабораториско шише, 100мл	80
9.	Ерленмаер, специјално лабораториско шише, 250мл	50
10.	Ерленмаер, специјално лабораториско шише, со слифуван отвор"NS грло"100мл, 19/26	40
11.	Ерленмаер, специјално лабораториско шише, со слифуван отвор,"NS грло"250мл, 19/26	50
12.	Ерленмаер за филтрација, со страничен отвор 500мл	18
13.	Сертифицирани градуирани пипети, DIN/ISO"AS"1мл	50
14.	Сертифицирани градуирани пипети, DIN/ISO"AS"2мл	50
15.	Сертифицирани градуирани пипети, DIN/ISO"AS"5мл	50
16.	Сертифицирани градуирани пипети, DIN/ISO"AS"10мл	50
17.	Сертифицирани градуирани пипети, DIN/ISO"AS"20мл	50
18.	Сертифицирани градуирани пипети, DIN/ISO"AS"25мл	50
19.	Сертифицирана трбушеста пипета, DIN/ISO"AS"1мл	50
20.	Сертифицирана трбушеста пипета, DIN/ISO"AS"2мл	50
21.	Сертифицирана трбушеста пипета, DIN/ISO"AS"3мл	50
22.	Сертифицирана трбушеста пипета, DIN/ISO"AS"5мл	50
23.	Сертифицирана трбушеста пипета, DIN/ISO"AS"10мл	50
24.	Сертифицирана трбушеста пипета, DIN/ISO"AS"20мл	50
25.	Сертифицирана трбушеста пипета, DIN/ISO"AS"25мл	50
26.	Печка за жарене, до 1200°C	1
27.	Заштитни очила, прозирни	20
28.	Бинокларен микроскоп	1
29.	Ултрасонична бања, 1300мл	1
30.	Аналитичка вага 1000г/0.001г	2
31.	Механичка лабораториска штоперка	1
32.	Дигитална штоперка, 59мин/59сек	1
33.	Механички лабораториски тајмер, 60мин	1
34.	Волуметриско лабораториско шише, прозирно-DIN"А/Н"10млNS10/19	15
35.	Волуметриско лабораториско шише, прозирноDIN"А/Н"25млNS10/19	30
36.	Волуметриско лабораториско шише, прозирно-DIN"А/Н"50млNS12/21	30
37.	Стаклена лабораториска тиквичка"А"-класа,светлаNS 12/21,100мл	30
38.	Волуметриско шише, прозирно DIN"А/Н"200млNS14/23	18
39.	Волуметриско шише, прозирноDIN"А/Н"250млNS14/23	18
40.	Волуметриско шише, прозирноDIN"А/Н"500млNS19/26	18
41.	Волуметриско шише, прозирноDINA/Н"1000млNS24/29	4
42.	Волуметриско шише, прозирноDIN"А/Н"2000млNS29/32	4
43.	Волуметриско шише, непрозирно Din"А/Н100млNS12/21	6
44.	Волуметриско шише, непрозирно-DIN"А"100млNdisc	4
45.	Волуметриско шише, непрозирноDin"А/Н1000млNS24/29	2
46.	Стаклена лабораториска инка f 80мм	30
47.	Бихнерова инка, полипропилен, за 55мм филтерна хартија, Nalgene 1 1 парче	18
48.	Филтрациони инки од синтерувано стакло со филтрациони дискови -1EA	18
49.	Одделителна инка, конусна 250 мл	15
50.	Оделителна инка конусна, 500 мл	15
51.	Десикатор, стаклен сад за сушење 200мм	2
52.	Керамичка плоча за десикатор 200мм	2

53.	Сертифицирана одмерителна мензура DIN/ISO"A"25мл	20
54.	Сертифицирана одмерителна мензураDIN/ISO"A"50мл	20
55.	Сертифицирана одмерителна мензураDIN/ISO"A"100мл	30
56.	Сертифицирана одмерителна мензураDIN/ISO"A"250мл	30
57.	Сертифицирана одмерителна мензураDIN/ISO"A"500мл	20
58.	Сертифицирана одмерителна мензураDIN/ISO"A"1000мл	7
59.	Дензитометар Пикнометар (стаклен сад за определување на густина) 25мл	7
60.	Дензитометар Пикнометар (стаклен сад за определување на густина) 50мл	7
61.	Дензитометар Пикнометар (стаклен сад за определување на густина) со термометар25мл	2
62.	дензитоматар со термометар 50мл	2
63.	Либигов ладилник (кондензатор) NS 29/32 1парче 400мм	4
64.	Апилинов кондензатор со стаклен конектор 29/32 400мм	4
65.	Стаклено стапче за мешање 250мм 057.03.250	35
66.	Саатно стакло, 50мм	10
67.	Саатно стакло 100мм	15
68.	Саатно стакло 200мм	10
69.	Одмерително стаклено садче 30 x 50мм	10
70.	Одмерително садче стаклено, 35 x 70мм	4
71.	Шише за реагенси стаклено со тесен врат1 1 парче	20
72.	Градуирано шише со пластично капаче 100мл,светло	10
73.	Градуирано шише со пластично капаче 500мл,светло	10
74.	Покривни стакленца 18x18мм(100/пкг)	7
75.	Покривни стакленца 24x24мм(100/пкг)	7
76.	Предетни стакленца за микроскопирање 26x75мм	60
77.	Стаклени петриеви плочи 100x20мм	35
78.	Петриеви плочи, пластични 90мм	35
79.	Ракавици без талк мали (S)	1
80.	Ракавици без талк средни (M) 100 парчиња	1
81.	Ракавици без талк големи (L)	1
82.	Колби со тркалезно дно, DIN 250мл	15
83.	Бирета, права, прозирна,"A"класа,PTFE,10мл	2
84.	Бирета, права, прозирна"A"класа,PTFE,25мл	3
85.	Бирета, права, прозирна Schellbach PTFE50мл	3
86.	Лабораториски ножици - 160 мм	3
87.	Сталак за епрувети (пластичен)-20мм 40 места	30
88.	Порцеланско лонче 24 мл	35
89.	Порцеланско аванче со толчник 125мм	20
90.	Универзален полнач за пипети 100мл	20
91.	Лабораториски сталак, триножник, 135x700	23
92.	Хоризонтален сталак за пипети,12 пипети	23
93.	Автоматска пипета ISOLAB- 100-1000uL	1
94.	Автоматска пипета 1000-5000uL	1
95.	Дигитална водена бања со внатрешна циркулација; 20 л	2
96.	Магнетна мешалка/греалка ARBO	1
97.	Аналитичка вага 220г/0.1мг	1
98.	Лабораториски pH mV/Temp/RS232 Meter-1EA (определување на киселост)	1
99.	Дрвена штипка за епрувети	10
100.	Метален сталак и држач за бирета	7
101.	Клема, лабораториска 0-50 мм	7
102.	Муф 15мм	7
103.	Бунзенов пламеник	20
104.	Жичани држачи 160x160мм	20
105.	Триножен држач, лабораториски	10
106.	Боца прскалка 500мл	10
107.	Магнетно стапче, лабораториско 350 мм	1
108.	Лабораториска спатула, лажицка - тасго spoon 150 мм	50
109.	Лабораториска спатула, лажицка,180мм 1парче	50
110.	Лабораториска пинцета - права 115мм	4
111.	Држач за лабораториски инки, 80мм	20
112.	Шише капалка со капаче, PVC,прозирно 100мл	30
113.	Полнач за пипети 1-100мл-1парче	1
114.	Термометар, живин Hg -10/+150 °C	2
115.	Термометар, алкохолен-20/+110°C	2
116.	Термометар, со цврсто тело, алкохолен- (-10/+150)	2
117.	Термометар -30/+50	1
118.	Магнетна мешалка 60 мм	3
119.	Магнетна мешалка, 30мм,диаметар-6мм	3
120.	Лакмисова индикаторска хартија 100парчиња сина MN.91126	1
121.	Лакмусова индикаторска хартија, 100парчиња црвена MN.91128	1
122.	pH индикаторска хартија 0-14pH 6x85мм	2
123.	Филтерна хартија 125мм бела,100парчиња MN203012	15
124.	Филтерна хартија 77г, 50x50 см, 1парче	30
125.	Лабораториска центрифуга 6000rpm 8 места 15мл	1

126.	Дигитална лабораториска микроцентрифуга 24x1.5/2мл 24 хематокрит	1
127.	Инкубатор/тресалка, KS 4000 i control/KA	2
128.	Петриеви плочи за култура на ткива 1 1 парче KS4000i	2
129.	Дестилатор GFL 2001/2	1
130.	БЕКО Фрижидер	1
131.	Работна маса со метално подножје 330x60x90	10
132.	Садопер отпорен на хемикалии 120x60x90	5
133.	Ормар за хемикалии 190x50x50	3
134.	Висечки елементи за хемикалии	3
135.	Полица над работна маса	10
136.	потпорни -600мм	23
137.	Вертикален автоклав 75л	1
138.	Маслена бања 300deg C+external cir. 18 л	1
139.	Решо II Кончар 1500W	3
140.	Сталак за епрувети пластичен-25мм 24 места	30
141.	Лабораториски дигестор , ширина 900 мм	2
142.	Магнетни стапчиња	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Технолошко-техничкиот факултет – Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Технолошко-техничкиот факултет – Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8779/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4948.

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО СО ГОЛЕМА ЈАЧИНА, ОД НАЈЛОН ИЛИ ОД ДРУГИ ПОЛИАМИДИ ИЛИ ОД ПОЛИЕСТРИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозната давачка – царинската стапка, за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри и тоа:

Тарифна ознака	Опис
5407 10 00 00	Ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12. 2017 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8786/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4949.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА – ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Ехо апарат	US416B1304 S/W1.5.2	Филипс	1
2.	Сонда	C9-2 453561407836 (B1M3PK)	Филипс	1
3.	Сонда	X5-2 453561457414 (B1J8QB)	Филипс	1
4.	Сонда	L18-5 453561605914 (B1MMKY8)	Филипс	1
5.	Сонда	X7-2t 4535616271103 (B1HZWH)	Филипс	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8804/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4950.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА–ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Компјутерски базиран електроенцефалограф	D Routine EEG systems (USB) NATION 7128W-D24	НЦЦ-Медикал Компани-Кина	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8804/1-1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4951.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО -СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Респиратор	Babylog 8000 + Сериски бр.ASJE-0035	Драгер	1
2	Респиратор	Babylog 8000 + Сериски бр.ASJE-0034	Драгер	1
3	Респиратор	Babylog 8000 + Сериски бр.ASJE-0036	Драгер	1
4	Аспиратори „In line suction“ при вентилација	Medimetar + Medi-wet Сериски бр.0730120 + K294402	ГЦЕ-Чешка	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8806/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4952.

Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16 и 115/16) Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 42-8878/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

Прилог 1

Висина на надоместоците за спроведување на активности од областа на здравствена заштита на животните

1. Висината на надоместоците за активности од областа на здравствената заштита на животните се дадени во Табела 1.

Табела 1: Висина на надоместоците за активности од областа на здравствената заштита на животните

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
1	Земање примероци крв по годишна наредба	коњ	84	да
		говеда	84	да
		свињи	84	да
		свињи во кланица	53	да
		овци/кози	53	да
		домашни и диви птици	53	да
		куче и мачка	84	да
2	Земање примерок крв и брис од клоака и душник од исто животно	домашни и диви птици	53	не
3	Туберкулинизација	говеда	316	да
4	Клинички преглед на пчелна заедница	пчели	50	да
5	Земање и испраќање примероци од пчелни заедници сомнителни на болест	пчели	80	да
6	Клинички преглед на риби од рибник	риби	800	да
7	Земање и испраќање примероци од риби и вода во случај на сомнеж	риби	800	не
8	Пато-анатомски преглед, земање и испраќање примероци за лабораториско испитување од одгледувалиште во случај на сомнеж	овци/кози	900	не
		говеда	1300	не
		свињи	900	не
		коњи	1300	не
		куче /мачка живина	500 90	не не
9	Земање и испраќање трупови на мали животни на лабораториско испитување во случај на сомнеж	сите	250	не

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
10	Земање и испраќање абортиран фетус, плацента и крв по абортус во случај на сомнеж	говеда	500	не
		овци/кози	350	не
		свињи	500	не
		коњи	500	не
11	Земање и испраќање мозок за лабораториско испитување на БСЕ/Скрепи од угинати животни на одгледувалиште	говеда	500	не
		овци/кози	250	не
12	Застрелување лисици во рамките на мониторинг на орална вакцинација на беснило	лисици	900	да
13	Манипулација и земање примероци од застрелана лисица од страна на ветеринарно друштво	лисици	500	да
14	Еутаназија на животни со регистрирани ВМП (по Решение на официјален ветеринар)	коњ, говедо, овци/кози и свињи по 1 кг телесна тежина	10	не
		мачка и куче по 1 кг телесна тежина	38	не
15	Вакцинација против антракс	коњ/говедо	75	да
		овци/кози/свињи	53	да
16	Вакцинација против бруцелоза	овци/кози	76	да
17	Вакцинација против класична чума кај свињи	свињи	106	да
18	Вакцинација на кучиња и мачки против беснило со вклучена дехелментизација	куче/мачка	500	да
19	Клинички преглед и земање примерок крв и брис при сомнеж на болест	коњ	250	не
		говедо	150	не
		овци/кози	100	не
		свињи	250	не
20	Клинички преглед и издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните	говедо, бивол, коњ, магаре, мазга и мула	158	да
		теле, биволче, ждребе и прле до 6 месеци старост	105	да
		свиња над 25 кг телесна тежина	32	да
		свиња под 25 кг телесна тежина	16	да
		овца и коза	27	да
		јагне и јаре до 3 месеци старост	11	да
		живина	2	да

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
		желки	2	да
		гулаби, домашни миленици од видовите птици	35	да
		пилиња до седумдневна возраст за 100 пилиња во пратка	11	да
		ратини (ној, ему, нанду)	84	да
		зајак питом	11	да
		куче (<i>Canis lupus familiaris</i>)	105	да
		мачка (<i>Felis silvestris catus</i>)	84	да
		феретка (<i>Mustela putorius furo</i>)	84	да
		риба (подмладок и икра) за 1 кг	3	да
		пчели за 1 кошница	16	да
		пчелна матица	32	да
		полжави за 1 кг	3	да
		ситен дивеч	70	да
		крупен дивеч	158	да
21	Дезинфекција m ²	При спроведување на редовни активности	6	да
		Во случај на вонредна појава на особено опасни болести	2	да
22	Дезинсекција m ²	При спроведување редовни активности	6	да
		Во случај на вонредна појава на особено опасни заразни болести	2	да
23	Внесување податоци за здравствена заштита на животните во Информациониот систем на АХВ	сите видови животни, по животно	4	да
		по одгледувалиште за сите видови животни	40	да
24	Поставување на стапици, собирање и испраќање на собраниот материјал за броење на вектори	по стапица по одгледувалиште	1000	да
25	Вакцинација против болест на чвореста кожа	говеда	93	да

2. Трошоците под реден број 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24 и 25 во целост се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.

3. Трошоците под реден број 12 во целост се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ловечките друштва и концесионерите на ловиштата со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.
4. Трошоците под реден број 3 во висина од 50% се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека останатите 50% се на товар на одгледувачот.
5. Трошоците под реден број 17 за одгледувалишта со и помалку од 10 свињи се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека за одгледувалиштата каде се чуваат 11 и повеќе свињи годишно во целост е на товар на одгледувачите на свињи.
6. Трошоците под реден број 4, 6, 18 и 20 во целост се на товар на одгледувачот на животните.
7. Патните трошоци во случаите кога согласно точка 1 од овој прилог не се вкalkулирани во висината на трошоците ќе се пресметуваат во висина од 20% од цената на горивото (цена на денот на извржување на активноста) за секој изминат километар. Бројот на изминати километри треба да биде потврден од страна на официјален ветеринар.
8. Во случај на повторно издавање на сертификат за здравствена состојба на животните врз основа на важечки сертификат за здравствена состојба во внатрешниот промет се наплаќа надомест во износ од 50% од висината на надоместокот под реден број 20.
9. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за извоз како и за гулаби, домашни миленици од видовите птици кои учествуваат на спортски настани, саеми или изложби се наплаќа 10% од висината на надоместокот под реден број 20, со исклучок на желки, гулаби, домашни миленици од видовите птици, зајак питом, куче (*Canis lupus familiaris*), мачка (*Felis silvestris catus*), феретка (*Mustela putorius furo*), пчели за една кошница и пчелна матица за кои се наплаќа 100% од висината на надоместокот под реден број 20.
10. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за движење на животни заради испаша надвор од епизотиолошка единица (летна-зимска испаша) се наплаќа 30% од висината на надоместокот под реден број 20.
11. Надоместоците за издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните се зголемуваат за 100%, во случаи кога службените контроли кои ги врши официјалниот ветеринар се извршуваат во деновите на државни празници и неработни денови (сабота и недела).
12. Во случај на точка 8 и 19 кога мострите се од исто одгледувалиште трошоците за првоз се пресметуваат еднократно.
13. При спроведување на мерките од точка 21 и 22 ветеринарните друштва треба износите за извршена дезинфекција и дезинсекција да ги пресметуваат согласно критериумите од табела 2:

Табела 2: Критериуми за внесување на површина на метри квадратни при вршење на дезинфекција и дезинсекција

РБ	Број на животни	Метри квадратни по животно	Максимален износ во m ²
1	Од 1 до 10	/	250
2	Од 11 до 50	15	750
3	Од 51 до 100	12,5	1250
4	Од 101 до 500	10	5000
5	Од 501 до вкупниот број на животни на одгледувалиштето	7,5	10000

Прилог 2

Висина на надоместоците за спроведување на активности од областа на здравствена заштита на животните за тешко достапни места

1. Висината на надоместоците за активности од областа на здравствената заштита на животните кои се однесуваат за тешко достапните места се дадени во следната Табела.

Табела: Висина на надоместоците за активности од областа на здравствената заштита на животните за тешко достапни места

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
1	Земање примероци крв по годишна наредба	коњ	89	да
		говеда	89	да
		свињи	89	да
		свињи во кланица	56	да
		овци/кози	56	да
		домашни и диви птици	56	да
		куче и мачка	89	да
2	Земање примерок крв и брис од клоака и душник од исто животно	домашни и диви птици	56	не
3	Туберкулинизација	говеда	332	да
4	Клинички преглед на пчелна заедница	пчели	53	да
5	Земање и испраќање примероци од пчелни заедници сомнителни на болест	пчели	84	да
6	Клинички преглед на риби од рибник	риби	840	да
7	Земање и испраќање примероци од риби и вода во случај на сомнеж	риби	840	не
8	Пато-анатомски преглед, земање и испраќање примероци за лабораториско испитување од одгледувалиште во случај на сомнеж	овци/кози	945	не
		говеда	1365	не
		свињи	945	не
		коњи	1365	не
		куче /мачка	525	не
		живина	95	не
9	Земање и испраќање трупови на мали животни на лабораториско испитување во случај на сомнеж	сите	263	не

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
10	Земање и испраќање абортиран фетус, плацента и крв по абортус во случај на сомнеж	говеда	525	не
		овци/кози	368	не
		свињи	525	не
		коњи	525	не
11	Земање и испраќање мозок за лабораториско испитување на БСЕ/Скрепи од угинати животни на одгледувалиште	говеда	525	не
		овци/кози	263	не
12	Застрелување лисици во рамките на мониторинг на орална вакцинација на беснило	лисици	945	да
13	Манипулација и земање примероци од застрелана лисица од страна на ветеринарно друштво	лисици	525	да
14	Еутаназија на животни со регистрирани ВМП (по Решение на официјален ветеринар)	коњ, говедо, овци/кози и свињи по 1 кг телесна тежина	11	не
		мачка и куче по 1 кг телесна тежина	40	не
15	Вакцинација против антракс	коњ/говеда	79	да
		овци/кози/свињи	56	да
16	Вакцинација против бруцелоза	овци/кози	78	да
17	Вакцинација против класична чума кај свињи	свињи	112	да
18	Вакцинација на кучиња и мачки против беснило со вклучена дехелментизација	куче/мачка	525	да
19	Клинички преглед и земање примерок крв и брис при сомнеж на болест	коњ	263	не
		говеда	158	не
		овци/кози	105	не
		свињи	263	не
20	Клинички преглед и издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните	говеда, бивол, коњ, магаре, мазга и мула	166	да
		теле, биволче, ждребе и прле до 6 месеци старост	111	да
		свиња над 25 кг телесна тежина	34	да
		свиња под 25 кг телесна тежина	17	да
		овца и коза	29	да
		јагне и јаре до 3 месеци старост	12	да
		живина	3	да
		желки	3	да

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
		гулаби, домашни миленици од видовите птици	37	да
		пилиња до седумдневна возраст за 100 пилиња во пратка	12	да
		ратини (ној, ему, нанду)	89	да
		зајак питом	12	да
		куче (<i>Canis lupus familiaris</i>)	111	да
		Мачка (<i>Felis silvestris catus</i>)	89	да
		феретка (<i>Mustela putorius furo</i>)	89	да
		риба (подмладок и икра) за 1 кг	3	да
		пчели за 1 кошница	17	да
		пчелна матица	34	да
		полжави за 1 кг	3	да
		ситен дивеч	74	да
		крупен дивеч	166	да
21	Дезинфекција по m ²	При спроведување на редовни активности	6	да
		Во случај на вонредна појава на особено опасни болести	2	да
22	Дезинсекција по m ²	При спроведување редовни активности	6	да
		Во случај на вонредна појава на особено опасни заразни болести	2	да
23	Внесување податоци за здравствена заштита на животните во Информациониот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство	сите видови животни, по животно	4	Да
		по одгледувалиште за сите видови животни	40	да
24	Поставување на стапици, собирање и испраќање на собраниот материјал за броење на вектори	по стапица по одгледувалиште	1050	да
25	Вакцинација против болест на чвореста кожа	говеда	93	да

- Трошоците под реден број 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24 и 25 на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.
- Трошоците под реден број 12 во целост се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ловечките друштва и концесионерите на ловиштата со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.

4. Трошоците под реден број 3 во висина од 50% се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека останатите 50% се на товар на одгледувачот.
5. Трошоците под реден број 17 за одгледувалишта со и помалку од 10 свињи се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека за одгледувалиштата каде се чуваат 11 и повеќе свињи годишно во целост е на товар на одгледувачите на свињи.
6. Трошоците под реден број 4, 6, 18 и 20 во целост се на товар на одгледувачот на животните.
7. Патните трошоци во случаите кога согласно точка 1 од овој прилог не се вкalkулирани во висината на трошоците ќе се пресметуваат во висина од 20% од цената на горивото (цена на денот на извршување на активноста) за секој изминат километар. Бројот на изминати километри треба да биде потврден од страна на официјален ветеринар.
8. Во случај на повторно издавање на сертификат за здравствена состојба на животните врз основа на важечки сертификат за здравствена состојба во внатрешниот промет се наплаќа надомест во износ од 50% од висината на надоместокот под реден број 20.
9. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за извоз како и за гулаби, домашни миленици од видовите птици кои учествуваат на спортски настани, саеми или изложби се наплаќа 10% од висината на надоместокот под реден број 20, со исклучок на желки, гулаби, домашни миленици од видовите птици, зајак питом, куче (*Canis lupus familiaris*), мачка (*Felis silvestris catus*), феретка (*Mustela putorius furo*), пчели за една кошница и пчелна матица за кои се наплаќа 100% од висината на надоместокот под реден број 20.
10. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за движење на животни заради испаша надвор од епизотиолошка единица (летна-зимска испаша) се наплаќа 30% од висината на надоместокот под реден број 20.
11. Надоместоците за издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните се зголемуваат за 100%, во случаи кога службените контроли кои ги врши официјалниот ветеринар се извршуваат во деновите на државни празници и неработни денови (сабота и недела).
12. Во случај на точка 8 и 19 кога мострите се од исто одгледувалиште трошците за првоз се пресметуваат еднократно.
13. При спроведување на мерките од точка 21 и 22 ветеринарните друштва треба износите за извршена дезинфекција и дезинсекција да ги пресметуваат согласно критериумите од табела 2:

Табела 2: Критериуми за внесување на површина на метри квадратни при вршење на дезинфекција и дезинсекција

РБ	Број на животни	Метри квадратни по животно	Максимален износ во m ²
1	Од 1 до 10	/	250
2	Од 11 до 50	15	750
3	Од 51 до 100	12,5	1250
4	Од 101 до 500	10	5000
5	Од 501 до вкупниот број на животни на одгледувалиштето	7,5	10000

4953.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015 и 190/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје, се пренесува во сопственост без надоместок недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на КП бр.13523/1 во КО Центар 1, сопственост на Република Македонија и тоа зграда бр.1, намена на зграда - други мали комерцијални и деловни единици - деловна просторија, влез 1, кат - ПР, бр.1, со површина од 25 м2, запишана во Имотен лист бр.108102 за КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8917/1 26 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4954.

Врз основа на член 14-д, став (2) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА
ОД ДАНОЧНО ПОТТИКНУВАЊЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за начинот на користење на средствата од даночно поттикнување бр. 08-2005/1 од 1.12.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8989/1 26 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4955.

Врз основа на член 383, став (1), точка (8) и член 479 став (2) од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА НА
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2016 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, се избира економскиот оператор АУДИТ Македонија ДОО од Скопје, врз основа на спроведена постапка по јавна набавка бр.17/2016 со прибирање понуди со електронска аукција за вршење на финансиска ревизија на Годишната сметка за 2016 година согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за јавна набавка бр.11-660/1 од 23.11.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9002/1 26 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4956.

Врз основа на член 88 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2017 година изнесува 76,8 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2017 година.

Бр. 42-9036/1 28 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Тодоров , с.р.
--	--

4957.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА АКАДЕМСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО, ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука Владата на Република Македонија доделува средства во висина од 4.470.000,00 денари за финансирање на академски универзитетски студии од втор циклус во странство од областа на правото, економијата и политиките на Европската Унија за академската 2017/2018 година, во рамките на средствата предвидени со Буџетот на Република Македонија за Владата на Република Македонија, раздел – 04009, потпрограма 20 – Секретаријат за европски прашања, расходно konto 464 – разни трансфери.

Член 2

Оваа одлука се однесува на академски универзитетски студии од втор циклус од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, при што предност ќе се даде на кандидатите:

- кои немаат обезбедени финансиски средства за покривање на студиите од наведените области по друг основ, чии одобрени апликации за упис се од факултетите кои се повисоко рангирани согласно Шангајската листа, како и на кандидатите со висок просечен успех на студиите и кандидатите со завршено додипломско образование на високо рангираните универзитети согласно националното рангирање или

- кои немаат обезбедени финансиски средства за покривање на студиите од наведените области по друг основ и се запишани на постдипломски студии од областа на Европската Унија на Колеџот на Европа од Бриж, Белгија или на Колеџот на Европа од Натолин, Полска, во склад со склучените Меморандуми за соработка меѓу Секретаријатот за европски прашања и овие високообразовни институции.

Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат за обезбедување трошоци за запишување, сместување, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање и враќање назад.

Средствата се доделуваат за академски универзитетски студии од втор циклус кои траат една академска година (до 12 месеци), на високообразовна институција во странство со соодветна програма на академски универзитетски студии од втор циклус од областите од член 2 од оваа одлука.

Член 4

Изборот на кандидати за доделување на средствата од член 1 од оваа одлука се врши по пат на конкурс кој се објавува во првиот квартал од календарската година.

Член 5

Кандидатот за доделување средствата од член 1 од оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да е административен државен службеник;
- да поседува универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование и уверение за положени испити, со стекнати најмалку 240 ЕКТС, ниво VIA според Националната рамка на високообразовните квалификации, односно VII/1 според поранешните степени;

- да потврди дека одлично го владее англискиот јазик (TOEFL, IELTS), или да приложи друг релевантен доказ дека еден дел од своето образование го завршил на англиски јазик или долгогодишно го користел странскиот јазик по основ на привремено жителство или подолг престој во одредена странска држава и други релевантни фактори за познавање на јазикот. Познавањето на други странски јазици од земјите членки на ЕУ ќе се смета за предност;

- да достави потврда од универзитетот каде се запишува како доказ дека ги исполнува условите за упис на соодветниот факултет и дека е примен на соодветна програма за која аплицирал, за академски универзитетски студии од втор циклус кои траат една академска година (до 12 месеци) во областите наведени во член 2 од оваа одлука;

- да достави целосна документација во пријавата по конкурсот од член 4, и тоа: пополнет образец за пријавување, биографија на македонски и на англиски јазик, линк до програмата на студирање, односно список на предмети содржани во студиите, релевантна потврда за владеење на англискиот јазик, универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование со уверение за положени испити,

- решение за работно место;

- потврда, комуникација или документ за прием на апликацијата на студиите и мотивациско писмо на македонски и на англиски јазик.

За пријавување на конкурсот од член 4 од оваа одлука се користи образец објавен на официјалната интернет страница на Секретаријатот за европски прашања.

Член 6

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:

- доставиле нецелосна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за пријавување на конкурсот;
- кои веќе се запишани и/или следат академски универзитетски студии од втор циклус од областа на ЕУ во странство;

- кои веќе завршиле едни академски универзитетски студии од втор циклус во Република Македонија или во странство и бараат стипендија за втори академски универзитетски студии од втор циклус;

- започнале постапка за запишување или се запишале на академски универзитетски студии од втор циклус од областа на ЕУ во странство, кои траат подолго од 12 месеци;

- кои не се административни службеници.

Член 7

Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во висина од најмногу 20.000,00 евра.

Трошоците кои го надминуваат износот наведен во став 1 на овој член ќе бидат на товар на корисникот на стипендијата.

Член 8

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересираните кандидати за доделување средствата од член 1 од оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски прашања.

Конкурсот се објавува во два најтиражни весника од дневниот печат, од кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот и во најмалку еден електронски медиум, во траење од 30 дена од денот на неговото објавување.

Доколку по објавениот конкурс не може да се изврши избор на соодветни кандидати, истиот ќе се поништи, и во рок од два дена од денот на поништувањето на конкурсот, повторно ќе се објави нов конкурс.

Член 9

За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања формира Комисија.

Комисијата е составена од пет члена: Претседател на Комисијата од Секретаријатот за европски прашања, и по еден член од Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија, Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор на Република Македонија, Министерството за надворешни работи и Министерството за образование и наука.

Секој член на Комисијата од став 2 на овој член има свој заменик.

Во Комисијата од став 2 на овој член може да учествуваат со право на глас и претставници од Колеџот на Европа во Бриж, Белгија или Колеџот на Европа во НАТОлин, Полска, ако има пристигнати апликации за академски универзитетски студии од втор циклус на Колеџот на Европа во Бриж, Белгија или Колеџот на Европа во НАТОлин, Полска.

За стручно организационите работи на Комисијата се грижи секретар и заменик на секретарот на Комисијата, кои се определуваат од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања.

Член 10

Комисијата од член 9 став 1 од оваа одлука, по завршување на конкурсот и приемот на пристигнатите пријави, пристапува кон:

- разгледување на пристигнатите пријави;

- евалуација на пристигнатите пријави;

- спроведува интервју со кандидатите кои аплицирале за користење средства од член 1 од оваа одлука, а кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од оваа одлука;

- врши оценување и рангирање на кандидатите согласно принципот за обезбедување квалитет и стручност, водејќи грижа за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.

Комисијата од член 9 став 1 од оваа одлука и предлага на Владата на Република Македонија ранг листа, и го врши изборот по усвојување на ранг листа од страна на Владата

За извршениот избор на кандидати се известуваат сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во рок од осум дена од денот на извршениот избор.

Член 11

Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во странство.

Член 12

Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, во име на Владата на Република Македонија склучува договор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат да бидат работно ангажирани во органите на државната управа во период од 3 (три) години од завршувањето на академските универзитетски студии од втор циклус.

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и на корисниците на стипендиите, а по однос на доделената стипендија ќе бидат детално уредени со договорот од став 1 на овој член.

Член 13

Секретаријатот за европски прашања еднаш годишно а најдоцна до месец ноември ќе ја информира Владата на Република Македонија за корисниците на стипендиите кои ги завршиле академски универзитетски студии од втор циклус.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9068/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4958.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари-објекти, кои се наоѓаат на улица „Јазик“, на КП 1738/1 КО Ѓорче Петров 1 - Ново Село, запишани во Имотен Лист бр.91886; сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат К, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 33 м²,

- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 568 м²,

- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 282 м²,

- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 5 м²,

- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 2, кат К, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 27 м²,

- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 2, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 568 м²,

- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 836 м²,

- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 5 м² и

- зграда бр.51, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 429 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9143/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4959.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко-планска документација за КП бр. 9509/17, КП бр. 9509/1, КП бр.9509/3, КП бр. 9509/8, КП бр. 9509/18, КП бр. 9509/5, КП бр. 9510, КП бр. 9509/15, КП бр.9509/10, КП бр. 9509/12, КП бр. 9509/13, КП бр. 9509/9, КП бр. 9509/14, КП бр.9509/2, КП бр. 9509/11 и КП бр. 9509/4, КО Центар 1, во општина Центар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9212/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4960.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 1814/1, КО Карпош, во општина Карпош.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9214/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4961.

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отпадуваат без надомест 17.000 литри еуродизел бс на град Скопје.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отпадуваат на град Скопје, а за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корисници на услугата од проектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права за зима 2017 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтените деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9221/1
28 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4962.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена В1-образование и наука и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, кои е потребно да се предвидат во рамки на ГП 5.4 определена со Детален урбанистички план за Градска четврт 3 05, помеѓу бул. „Илинден“, бул. „8-ми Септември“, бул. „Партизански одреди“ и ул. „Љубљанска“, Блок 1, Блок 5 и Блок 8, донесен со одлука на Совет на општина Карпош, број 09-89/2 од 05.01.2016 година, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9223/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4963.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	вкупна вредност во денари
1	Рефлектори РС 1 KW	15	204.280
2	ЦД плеер дупли Дупли ЦД плеер за монтажа во ормар Отпорен и изработен од метал со висока доверливост Програма билен плејбек од ЦД и ЦД-Р Изведба за ормар со два елементи и единствен кабел за поврзување Аналоген RCA и дигитален S/PDIF излезни приклучоци Фејдерот автоматски го активира плејбекот кога ќе го поместите крос-фејдерот Кабел за интерконекција Два стерео RCA кабли Два кабли за активирање на фејдер Кратко упатство КВАНТИЗАЦИЈА: 16-битна линеарна/канал, ласер со 3-зраци ОВЕРСЕМПЛИРАЊЕ: 8 пати ИЗЛЕЗЕН ФРЕКВЕНТЕН ОПСЕГ: 20 Hz – 20 kHz СЛАБЕЕЊЕ ПОМЕЃУ КАНАЛИ (CHANNEL SEPARATION) 89 dB THD+N: 0.01% SNR (INF-A): 90 dB ИЗЛЕЗНО НИВО НА СИГНАЛ: 2.0V rms КРАТОК ИНТЕРВАЛ ЗА ПРИСТАП < 1.7 sec (премин на наредна нумера) ДОЛГ ИНТЕРВАЛ ЗА ПРИСТАП: < 3 sec (нумера 1 □ нумера 20) ИНТЕРВАЛ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ: < 0.3 sec КОНТРОЛА НА ВИСИНА НА ГЛАС (PITCH CONTROL RANGE): ± 12% ПОРТАМЕНТО (PITCH BEND): ± 16% ДИГИТАЛЕН ИЗЛЕЗЕН СИГНАЛ: тип 2, форма 1, S/PDIF	1	35.373
3	Аудио миксета 24 канална и и мултипроцесор 24x моно & 2x стерео-влезови, 2x стерео returns, 4x подгрупи, 3x мастер, 6x aux, 4-канален еквализер со 2 x parametric thomann mids, интегрирано напојување.	1	250.138
4	Тонска миксета 12 канали 8x моно-влезови, 3-канален еквализер со paramaric mids, 4x стерео-влезови (jack/RCA) со 2-band-EQ, 48V фантомско напојување, 4x aux sends, thomann PFL, mute, signal и peak LED, инсерт и директен излез приклучок direct, излезен приклучок, 4x стерео aux returns со LED-диода за пик, мастер HLR излезен приклучок, мастер инсерт и моно збирен излезен приклучок (одделно подесив), S/PDIF мастер излезен приклучок	1	33.167
5	Микрофони безжични – наглави-пилотски Тип кондензаторски (електретски) Излезен фреквентен опсег: 20 Hz до 20 KHz Polar Pattern: омнидирекционо Излезна импеданса: 136 оми Фантомско напојување: 11 до 52 Vdc позитивно на пиновите 2 и 3, return на пин 1 (заземјување)	10	220.624
6	Музички систем ЦД радиоснимач 20W (RMS) излезен приклучок (Ausgangsleistung) USB приклучок, за репродукција на музика (Wiedergabe von Musik) PLL тјунер (UKW/MW), касета Часовник со аларм (Uhr mit timerfunktionen – Play/Sleep) 4 звучници, 2-системски (2 Wege, 4 Lautsprecher) Приклучок за музика	1	13.897

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8835/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4964.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ДРАМСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	вкупна вредност во денари
1	Дигитални димери со 48 канали – ормар 2,3KW – 3KW	1	326.320
2	Рефлектори РС 2KW	20	584.378
3	Рефлектори РС 1KW	20	268.456
4	Рефлектори зум профили; 1KW; 4 зум-леки; 4 капацы за формирање на зрак со термички изолирани рачки	2	96.240
5	Резервни проекциони сијалици GY16; 2KW	10	11.874
6	Резервни проекциони сијалици GX9.5; 1KW	10	6.850
7	Резервни сијалици за пар 64 1KW	10	11.870
8	LCD проектор 5 000 ANSI лумени 1920 x 1200 пиксели	1	159.272
9	Аудио миксета 24 канална и мултипроцесор 24x моно- & 2x стерео-влезови, 2x стерео returns, 4x подгрупи, 3x мастери, 6x аух, 4-канален еквилајзер со 2x parametric thomann mids, интегрирано напојување.	1	246.534
10	Аудио миксета 16 канална и мултипроцесор 12 моно-влезови со 3-канален еквилајзер со parametric mids, 4 стерео влезни приклучоци (jack & RCA) со 2-канален еквилајзер, 48V phantom thomann напојување, 4 aux sends, PFL, mute, ЛЕД-диола за активен сигнал и пик на сигнал, инсерт и директен излез, 4 стерео aux returns со ЛЕД-диола за пик на сигнал, мастер XLR излезен приклучок, мастер-инсерт и збирен моно излезен приклучок со посебен потенциометар за јачина на звук, S/PDIF мастер излезен приклучок, вклучува и комплет за монтирање во ормаар.	1	57.159
11	Засилувач 2 x 500w Засилувачот ги има следниве карактеристики: Излезна моќност со 0.5% THD: 2 оми двојно (по канал): 700W со 1% THD, 4 оми двојно (по канал): 500W, 8 оми двојно (по канал) 275W, 4 оми Моно-бриџ: 1,400W со 1% THD, 70V двојно (по канал): 500W, 140V Моно-бриџ: 1,000 W. Напонско засилување при 1kHz, 8 оми номинален износ: 30.5 dB. Излезен фреквентен опсег: +0/-1 dB од 20 Hz до 20 kHz при 1 вати во 4 оми. Импеданса на оптоварување: Сигурна за сите видови отпорност. Номинално за 2 до 8 оми во стерео режим, 4 до 16 оми во моно-бриџ режим. Чувствителност: 1.4V. Однос сигнал-шум (под номинална под номинална 8-оми моќност при 1	1	34.282

	kHz): 100 dB (А-крива). Демпинг фактор: Подобар од 500 од 20 Hz до 400 Hz. Преслушување: > 70 dB под номинална моќност, 20 Hz до 1 kHz. Влезна фаза: Влезот е електронски балансиран и користи отпорници со класа на точност 1%. Влезна импеданса (номинална): 20k оми, балансирана; 10k оми, небалансирана. Максимален влезен сигнал: +22 dBu типично. Доступни наизменични (АС) напојувања и фреквентни конфигурации: 100V, 120V, 220-240V, 50/60 Hz.		
12	Засилувачи за интерфонија	2	166.514
13	ЦД плеер дупли Дупли ЦД плеер за монтажа во ормар Отпорен и изработен од метал со висока доверливост Програмабилен плејбек од ЦД и ЦД-Р Изведба за ормар со два елементи и единствен кабел за поврзување Аналоген RCA и дигитален S/PDIF излезни приклучоци Фејдерот автоматски го активира плејбекот кога ќе го поместите крос-фејдерот Кабел за интерконекција Два стерео RCA кабли Два кабли за активирање на фејдер Кратко упатство КВАНТИЗАЦИЈА: 16-битна линеарна/канал, ласер со 3-зраци ОВЕРСЕМПЛИРАЊЕ: 8 пати ИЗЛЕЗЕН ФРЕКВЕНТЕН ОПСЕГ: 20 Hz – 20 kHz СЛАБЕЕЊЕ ПОМЕЃУ КАНАЛИ (CHANNEL SEPARATION): 89 dB THD+N: 0.01% SNR (HF-A): 90 dB ИЗЛЕЗНО НИВО НА СИГНАЛ: 2.0V rms КРАТОК ИНТЕРВАЛ ЗА ПРИСТАП: < 1.7 sec (премин на наредна нумера) ДОЛГ ИНТЕРВАЛ ЗА ПРИСТАП: < 3 sec (нумера 1 □ нумера 20) ИНТЕРВАЛ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ: < 0.3 sec КОНТРОЛ НА ВИСИНА НА ГЛАС (PITCH CONTROL RANGE): ± 12% ПОРТАМЕНТО (PITCH BEND): ± 16% ДИГИТАЛЕН ИЗЛЕЗЕН СИГНАЛ: тип 2, форма 1, S/PDIF	2	69.727
14	Звучници активни 500 w Излезна моќност 500W Звучници активни 2-системски SPL 129dB Тип на батерија N/A Излезен фреквентен опсег 45 - 20 kHz Влезни приклучоци Mic/Line XLR, Jack XLR-излез	2	88.154
15	Држачи за звучници – стојалки	2	6.574
16	Микрофони динамички жица Тип: динамички (подвижна намотка); излезен фреквентен опсег: 50 до 15.000 Hz Polar pattern (облик на простирање на звукот): унидирекционо (кардоида), симетрично околу оската на микрофонот, униформна со фреквентна чувствителност: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV), 1 Pa = 94 dB SPL Импеданса: номиналната импеданса е 150 оми (300 оми реална) за поврзување со влезните приклучоци за микрофони со ниска номинална импеданса	4	56.060
17	Микрофони – кондензаторски Тип: кондензатор (електретски) Излезен фреквентен опсег: 20Hz до 20KHz Polar Pattern: омидирекцион Излезна импеданса: 136 оми	4	42.002

	Фантомско напојување; 11 до 52 Vdc позитивно на пинови 2 и 3, return на пин 1 (заземјување)		
18	Микрофони безжични рачен микрофон; Прагот на бесшумност (squelch threshold) ќе биде помеѓу -80 и -100 dBm. Аудио опсегот на ресиверот ќе биде 35 Hz до 20 kHz; S/N 120 dB(A); THD <0.3% при 1 kHz. Излезните аудио приклучоци се составени од балансиран 3-пински XLR излезен приклучок што се нагодува до -30 dB или 0 dB и небалансиран 1/4" TS jack. Ресиверот има влез за еднонасочно (DC) напојување што се заклучува за обезбеденото напојување од 12 V DC.	4	55.151
19	Микрофони безжични – наглави –пилотки Тип: кондензаторски (електретски) Излезен фреквентен опсег: 20Hz до 20KHz Polar Pattern: омнидирекционо Излезна импеданса: 136 оми Фантомско напојување; 11 до 52 Vdc позитивно на пиновите 2 и 3, return на пин 1 (заземјување)	4	70.125
20	Држачи за микрофон – стојалки	4	7.305

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Драмски театар - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Драмски театар - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8835/2
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4965.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АНТОН ПАНОВ“ - СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Мемориски контролен пункт (дигитална светлосна миксета) - 48 канали 24 фејдери со 2-однапред сетирани режими на работа (presets) и 48 фејдери во проширен режим на работа на 12/24 фејдери. • 24 фејдери конфигурабилни како канали, сабмастери или плејбек • 3 однапред сетирани мастери: А preset, В preset и grab. • Театарски премин/кросфејд без нагли промени на интензитет (Theatrical dipless crossfade) со 2 општи мастери, пресети и дедицирани копчиња. • До 216 меморирани сетирања. • Индивидуални (влез (gore)) и излезни (долу) интервали на премин (fade times). • До 25 репродукции(playbacks)/чејсери(chasers) • Целосно пропорционален софтверски печ панел за 512 димери. • 2-пресетирани, проширени и меморирани режими на работа, секој фејдер со флеш-копче • ЛЕД-дисплеј која прикажува статусни информации преку подвижни пораки. • До 250 чекори на чејсерот можат да се снимат како канали или мемории/записи - 1 USB конектор за снимање на шоуто • 1 DMX512/1990 излезен приклучок на XLR-5F конектор. • 90-260v, 47/63Hz напојување со автоматска детекција	1	63.858
2	Дигитални димери со 48 канали - ормар 2,3 KW - 3 KW по канал	1	330.419
3	Рефлектори РС 2KW	15	443.789
4	Рефлектори зум профил 2KW 4 зум-леки; 4 капази за формирање на зрак, со термички изолирани рачки	4	241.310
5	Рефлектори ПАР 64 , 1KW	1	4.657
6	Држачи за рефлектори – стојалки, 4м, алуминиум	10	96.154
7	Фасонки за РС рефлектори (1KW)	10	6.424
8	Фасонки за РС рефлектори (2KW)	10	7.492
9	Резервни проекциони сијалици 2KW , GY16	15	18.035
10	Резервни проекциони сијалици 1 KW , GX9.5	15	10.404

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Антон Панов“ – Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8835/3
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4966.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО ШОПОВ“ - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движна ствар	Количина	вкупна вредност во денари
1	ЛЦД проектор 5000 ANSI lumens 1920 x 1200 пиксели	1	163.349

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Ацо Шопов“ – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8835/4
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4967.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	вкупна вредност во денари
1	Мемориски контролен пункт (дигитална светлосна миксета) - 48 канали 24 фејдери со 2-однапред сетирани режими на работа (presets) и 48 фејдери во проширен режим на работа на 12/24 фејдери. • 24 фејдери конфигурабилни како канали, сабмастери или плејбек • 3 однапред сетирани мастери: A preset, B preset и grab. • Театарски премин/кросфејд без нагли промени на интензитет (Theatrical dipless crossfade) со 2 општи мастери, пресети и дедицирани копчиња. • До 216 меморирани сетирања. • Индивидуални (влез (горе)) и излезни (долу) интервали на премин (fade times). • До 25 репродукции(playbacks)/чејсери(chasers) • Целосно пропорционален софтверски печ панел за 512 димери. • 2-пресетирани, проширени и меморирани режими на работа, секој фејдер со флеш-копче • ЛЕД-дисплеј која прикажува статусни информации преку подвижни пораки. • До 250 чекори на чејсерот можат да се снимат како канали или мемории/записи - 1 USB конектор за снимање на шоуто - MID конектор за ВЛЕЗЕН/ИЗЛЕЗЕН ПРИКЛУЧОК • 1 DMX512/1990 излезен приклучок на XLR-5F конектор. • 90-260V, 47/63Hz напојување со автоматска детекција	1	63.913
2	Дигитални димери 24 канали 2,3 KW – 3KW канал	1	165.351
3	Рефлектори PC 2KW	10	296.112
4	Рефлектори PC 2KW	5	148.056
5	Рефлектори PC 1KW	5	68.015
6	Резервни проекциони сијалици GY16, 2KW	15	18.050
7	Резервни проекциони сијалици 1KW GX9.5	10	6.942
8	Резервни сијалици за пар 64, 1KW	10	12.033
9	Држачи за рефлектори стојалки, 4м, алуминиум	4	38.494
10	Микрофони вокални Тип: динамички (подвижна намотка); излезен фреквентен опсег: 50 до 15.000 Hz Polar pattern (облик на простирање на звукот): унидирекционо (кардоида), симетрично околу оската на микрофонот, униформна со фреквентна чувствителност: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV), 1 Pa = 94 dB SPL Импеданса: номиналната импеданса е 150 оми (300 оми реална) за поврзување со влезните приклучоци за микрофони со ниска номинална импеданса	4	19.619

11	Микрофони безжични Прагот на беспумност (squelch threshold) ќе биде помеѓу -80 и -100 dBm. Аудио опсегот на рисиверот ќе биде 35 Hz до 20 kHz; S/N 120 dB(A); THD <0.3% при 1 kHz. Излезните аудио приклучоци се составени од балансиран 3-пински XLR излезен приклучок што се нагодува до -30 dB или 0 dB и небалансиран 1/4" TS jack. Рисиверот има влез за еднонасочно (DC) напојување што се заклучува за обезбеденото напојување од 12 V DC.	2	27.946
----	---	---	--------

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Марко Цепенков“ – Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8835/5
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4968.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	вкупна вредност во денари
1	Рефлектори ПАР 64; 1K	10	46.715
2	Рефлектори PC1KW	5	68.166
3	Рефлектори PC 2KW	2	59.354
4	Држачи за рефлектори – стојалки, 4м, алуминиум	4	38.580
5	Резервни проекциони сијалици 2KW; GY16	5	6.030
6	Резервни проекциони сијалици 1KW; GX9.5	5	3.479
7	Резервни сијалици за ПАР 64 1KW	10	12.060
8	Аудио миксета активна 2x500 W со 16 канали и мулти процесор 12+4 Влезни приклучоци, 6x AUX, 2 канали за дигитални ефекти, 4-канален USB аудио интерфејс, 11-канален стерео еквилајзер и 2x 500 вати засилувач	1	68.595
9	Микрофони вокални Тип: динамички (подвижна намотка); излезен фреквентен опсег: 50 до 15.000 Hz Polar pattern (облик на простирање на звукот): унидирекционно (кардиоид), симетрично околу оската на микрофонот, униформна со фреквентна чувствителност: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV), 1 Pa = 94 dB SPL Импеданса: номиналната импеданса е 150 оми (300 оми реална) за поврзување со влезните приклучоци за микрофони со ниска номинална импеданса	4	19.663
10	Микрофони кондензаторски Фреквентен опсег: 20 до 20,000 Hz Чувствителност: 11 mV/Pa (-39 dBV) Max. SPL: 128 dB Еквивалентно ниво на шум (IEC 60268-4): 29 dB Еквивалентно ниво на шум (IEC 60268-4, A-weighted): 18 dB-A Однос сигнал/шум: 76 dB Бас-филтер: 12 dB/octave при 120 Hz Импеданса: 600 оми Препорачана импеданса на оптоварување: >2000 оми Напојување: 9 до 52 V фантомско напојување до DIN 45596 Напојување: <2 mA Polar pattern: PCC@-130: кардиоид; PCC@-130SW: суперкардиоид	3	31.997
11	Држачи за микрофони – стојалки	4	7.420

12	Држачи за звучници – стојалки	2	6.677
13	Завеси црни 4x8м, 350g – 450g , платно, кепер	6	160.256
14	Алуминиумска рамка • (1м*2м) мултиплекс иверица панел, темна • дебелина 12 см • редување висина 9 см • капацитет 750 кг / м	10	239.968
15	Ногарки (5 см со сигурносни стеги и фино нагудување со навртување) од 20 см до 40 см алуминиумска рамка	8	18.768
16	Ногарки (5см со сигурносни стеги и фино нагудување со навртување) од 40см до 60см за алуминиумска рамка	8	21.605
17	Ногарки (5см со сигурносни стеги и фино нагудување со навртување) од 60см до 80см за алуминиумска рамка	12	35.224

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Григор Прличев“ – Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8835/6
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4969.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ“ - КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	вкупна вредност во денари
1	Рефлектори РС 2KW	5	148.095
2	Рефлектори РС 1KW	5	68.033
3	Рефлектори зум профили 1KW 4 зум-леќи; 4 капаци за формирање на зрак, со термички изолирани рачки	4	195.117
4	Држачи за рефлектори – стојалки: 4м, алуминиум	4	38.504
5	Рефлектори ПАР 64; 1KW	10	46.624
6	Мемориски контролен пункт (дигитална светлосна миксета) - 48 канали 24 фејдери со 2-однапред сетирани режими на работа (presets) и 48 фејдери во проширен режим на работа на 12/24 фејдери. • 24 фејдери конфигурабилни како канали, сабмастери или плејбек • 3 однапред сетирани мастери: A preset, B preset и grab. • Театарски премин/кросфејд без нагли промени на интензитет (Theatrical dipless crossfade) со 2 општи мастери, пресети и дедицирани копчиња. • До 216 меморирани сетирања. • Индивидуални (влез (gope)) и излезни (долу) интервали на премин (fade times). • До 25 репродукции(playbacks)/чејсери(chasers) • Целосно пропорционален софтверски печ панел за 512 димери. • 2-пресетирани, проширени и меморирани режими на работа, секој фејдер со флеш-копче • ЛЕД-дисплеј која прикажува статусни информации преку подвижни пораки. • До 250 чекори на чејсерот можат да се снимат како канали или мемории/записи - 1 USB конектор за снимање на шоуто - MID конектор за ВЛЕЗЕН/ИЗЛЕЗЕН ПРИКЛУЧОК • 1 DMX512/1990 излезен приклучок на XLR-5F конектор. • 90-260 v, 47/63Hz напојување со автоматска детекција	1	63.930
7	Дигитални димери со 48 канали - ормар 2,3KW - 3KW по канал	1	330.789
8	Резервни проекциони сијалици GY16 ; 2KW	10	12.036
9	Резервни проекциони сијалици GX9.5 1 KW	10	6.944
10	Резервни сијалици за пар 64 1KW	10	12.036

11	Аудио миксета 16 канална со мултипроцесор 12 моно-влезови со 3-канален еквилајзер со parametric mids, 4 стерео влезни приклучоци (jack & RCA) со 2-канален еквилајзер, 48V phantom thomann напојување, 4 aux sends, PFL, mute, ЛЕД-диода за активен сигнал и пик на сигнал, инсерт и директен излез, 4 стерео aux returns со ЛЕД-диода за пик на сигнал, мастер XLR излезен приклучок, мастер-инсерт и сумарен моно излезен приклучок со посебен потенциометар за јачина на звук, S/PDIF мастер излезен приклучок, вклучува и комплет за монтирање во ормаар.	1	37.360
12	Засилувач 2 x 500w Засилувачот ги има следниве карактеристики: Излезна моќност со 0.5% THD: 2 оми двојно (по канал): 700W со 1% THD, 4 оми двојно (по канал): 500W, 8 оми двојно (по канал) 275W, 4 оми Моно-бриц: 1,400W со 1% THD, 70V двојно (по канал): 500W, 140V Моно-бриц: 1,000 W. Напонско засилување при 1kHz, 8 оми номинален износ: 30.5 dB. Излезен фреквентен опсег: +0/-1 dB од 20 Hz до 20 kHz при 1 вати во 4 оми. Импеданса на оптоварување: Сигурна за сите видови отпорност. Номинално за 2 до 8 оми во стерео режим, 4 до 16 оми во моно-бриц режим. Чувствителност: 1.4V. Однос сигнал-шум (под номинална под номинална 8-оми моќност при 1 kHz): 100 dB (A-крива). Демпинг фактор: Подобар од 500 од 20 Hz до 400 Hz. Преслушување: > 70 dB под номинална моќност, 20 Hz до 1 kHz. Влезна фаза: Влезот е електронски балансиран и користи отпорници со класа на точност 1%. Влезна импеданса (номинална): 20k оми, балансирана; 10k оми, небалансирана. Максимален влезен сигнал: +22 dBu типично. Доступни наизменични (AC) напојувања и фреквентни конфигурации: 100V, 120V, 220-240V, 50/60 Hz.	1	34.752
13	Звучници 400W Карактеристики: 2-системски професионални зајакнати звучници 15" вуфер со голема моќност, 75mm алуминиумска намотка внатрешно/надворешно 2" вискотонец од неодимум со титаниумски врв LICST™ компензиран кросвер со ниска импеданса, заштита на електронски драјвер на вискотонецот Отпорен полипропиленски кутии 2 x NL4 Speakon® конектор Компонентите се заштитени со силна, фарбана метална решетка Четири M10 алки за висење вградени во адаптерот за монтажа на столб 2 странични рачки и 1 ергономска рачка за лесно пренесување и преместување Сива-антрацит боја RAL 7016 Акустички спецификации: Излезен фреквентен опсег-10 dB: 45 Hz ÷ 20 kHz Max SPL @ 1m: 128 dB Хоризонтален агол на покривање: 90° Вертикален агол на покривање: 60° Чувствителност на системот: 99 dB Номинална импеданса: 8 Ω Макс. моќност: 400 W Кросвер фреквенции: 1800 Hz	4	101.278
14	Микрофони вокални Тип: динамички (подвижна намотка); излезен фреквентен опсег: 50 до 15.000 Hz Polar pattern (облик на простирање на звукот): унидирекционо (кардиоид), симетрично околу оската на микрофонот, униформна со фреквентна чувствителност: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV), 1 Pa = 94 dB SPL Импеданса: номиналната импеданса е 150 оми (300 оми реална) за поврзување со влезните приклучоци за микрофони со ниска номинална импеданса	5	24.530
15	Микрофони безжични Прагот на бесшумност (squellch threshold) ќе биде помеѓу -80 и -100 dBm. Аудио опсегот на рисиверот ќе биде 35 Hz до 20 kHz; S/N 120 dB(A); THD <0.3% при 1 kHz. Излезните аудио приклучоци се составени од балансиран 3-пински XLR излезен приклучок што се нагодува до -30 dB или 0 dB и небалансиран 1/4" TS jack. Рисиверот има влез за еднонасочно (DC) напојување што се заклучува за обезбеденото напојување од 12 V DC.	2	27.954

16	Микрофони кондензаторски Фреквентен опсег: 20 до 20,000 Hz Чувствителност: 11 mV/Pa (-39 dBV) Max. SPL: 128 dB Еквивалентно ниво на шум (IEC 60268-4): 29 dB Еквивалентно ниво на шум (IEC 60268-4, A-weighted): 18 dB-A Однос сигнал/шум: 76 dB Бас-филтер: 12 dB/octave при 120 Hz Импеданса: 600 оми Препорачана импеданса на оптоварување: >2000 оми Напојување: 9 до 52 V фангомско напојување до DIN 45596 Напојување: <2 mA Polar pattern: PCC®-130: кардиоид; PCC®-130SW: суперкардиоид	3	31.934
17	Држачи за микрофон - стојалки	5	9.256
18	ЦД плеер дупли Дупли ЦД плеер за монтажа во ормар Отпорен и изработен од метал со висока доверливост Програмабилен плејбек од ЦД и ЦД-Р Изведба за ормар со два елементи и единствен кабел за поврзување Аналоген RCA и дигитален S/PDIF излезни приклучоци Фејдерот автоматски го активира плејбекот кога ќе го поместите крос-фејдерот Кабел за интерконекција Два стерео RCA кабли Два кабли за активирање на фејдер Кратко упатство Квантизација: 16-битна линеарна/канал, ласер со 3-зраци Оверсемплирање: 8 пати Излезен фреквентен опсег: 20 Hz – 20 kHz Слабење меѓу канали (CHANNEL SEPARATION): 89 dB THD+N: 0.01% SNR (IHF-A): 90 dB Излезно ниво на сигнали: 2.0V rms Краток интервал за пристап: < 1.7 sec (премин на наредна нумера) долг интервал за пристап: < 3 sec (нумера 1 □ нумера 20) Интервал за започнување: < 0.3 sec Контрола на висина на глас (PITCH CONTROL RANGE): ± 12% Портаменто (PITCH BEND): ± 16% Дигитален излезен сигнал: тип 2, форма 1, S/PDIF	1	35.341

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8835/7
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4970.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАРОДЕН ТЕАТАР - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	количина	вкупна вредност во денари
1	Алуминиумска рамка (мултиплекс иверица панел, темна дебелина 12 см, висина 9см, капацитет 750кг/м,) 1 мх2м	15	359.711
2	ногарки (5 см со сигурносни стеги и фино нагодување со навртување) од 20 см до 40 см за алуминиумска рамка	40	93.778
3	ногарки (5 см со сигурносни стеги и фино нагодување со навртување) од 40 см до 60 см за алуминиумска рамка,	40	107.962
4	ногарки (5 см со сигурносни стеги и фино нагодување со навртување) од 60 см до 80 см за алуминиумска рамка	20	58.669
5	ногарки (5 см со сигурносни стеги и фино нагодување со навртување) од 80 см до 40 см за алуминиумска рамка,	20	58.669
6	Аудио миксета активна 2х1000w со 24 канали и мулти процесор 18+4 Влезни приклучоци, 6х AUX, 2 канали за дигитални ефекти, 4-канален USB аудио интерфејс, 11-канален стерео еквипајзер и 2х 1000 вати засилувач	1	183.968
7	Аудио миксета активна 2х500w со 16 канали и мулти процесор 12+4 Влезни приклучоци, 6х AUX, 2 канали за дигитални ефекти, 4-канален USB аудио интерфејс, 11-канален стерео еквипајзер и 2х 500 вати засилувач .	1	68.549
8	Звучници активни 600w двосистемски Карактеристики: 600 W двојно засилување; 129 dB max spl; 90 x 60, хорна со константна насоченост и широка дисперзија; 15" вуфер, со голема моќност 2.5" гласница (voice coil); 1" HF високотонец (mylar dome), 1.5" гласница; Акустички спецификации: Излезен фреквентен опсег -3 dB: 45 Hz ÷ 20 kHz ; Max SPL: 129 dB; Хоризонтален агол на покривање: 90° Вертикален агол на покривање: 60°; Мембрана на хорна (Compression Driver): 1", 1.5" v.c. Вуфер: 15", 2.5" v.c. Влезно/излезен дел: Влезен сигнал: бал./небал.; Влезни конектори: xlr; Излезни конектори: xlr ; Влезна чувствителност: 0 dBu Mic. влезна чувствителност: -40 Процесорски дел : Кросовер фреквенции: 1650 Hz Заштити: DC / краток спој Лимитер: брз лимитер; Контроли: јачина на звук, подесување на еквипајзер (EQ) Спецификација на засилувач: Вкупна моќност: 600 W ; Високи фреквенции: 200 W; Ниски фреквенции: 400 W; Ладење: конвекциско; Приклучоци: VDE влезен конектор	4	178.954

9	Звучници активни 100 W двосистемски Карактеристики: Двојно засилување: 80W RMS LF & 20W RMS засилувач; Конзола за контрола на јачина на звук, прекинувач за заземјување на кабелски шилд (Ground Lift Switch); ЛЕД-индикатор за лимитер, балансиран Neutrik ins/link излезен приклучок; Повеќекратни опции за монтажа: Сид, плафон, кластер, стојки за звучници; Трипод за микрофон за мониторинг на блиско поле; Потребна дополнителна опрема Две М – 6 алки за висење (fly points); Опционални торби за носење со заштита; Висока SPL: 114 dB Спецификации; Тип: 2-системски Дисперзија: 90° H x 60° V; Компоненти: 8” вуфер, 1” високотонец; Заштита: FBT ADAP® заштитно електрично коло Излезен фреквентен опсег: 70Hz - 20kHz; Влез приклучок: балансиран Neutrik combo jack, XLR, 1/4" TRS Точки за висење: 2 - М-6; Излезен приклучок: балансиран Neutrik® Link излезен приклучок; Вкупна излезна моќност: 100W RMS; Материјал на куќиште: полипропилен; Активна кросовер фреквенција: 2.5 kHz; Чувствителност: 95 dB @ 1 вати, 1 метар;	4	88.283
10	Мониторски звучници 250W Конфигурација: системски Препорачна засилувач: 250W RMS Долгорочна моќност AES: 125W Кратокорочна моќност IEC 268-5: 599W Номинална импеданса: 8ohm Излезен фреквентен опсег: 75Hz - 18kHz @-6dB Нискофреквентен вуфер: 8 - 2 инчна намотка Високотонец: 1 - 1,4 инчна намотка Чувствителност (@1W/1m): 95 dB Максимален SPL: 119 dB Дисперзија: 100° x 100° H x V Кросовер фреквенција: 2,2 kHz Влезни конектори: 2 x Neutrik™ Speakon NL-4	4	61.641
11	Држачи за звучници – стојалки	6	20.018
12	Вуфери активни 700W 700W дигитално засилување 130 dB max spl 15" вуфер со голема моќност, 3" гласница Кросовер прекинувач, фазен прекинувач и високопропусен излезен филтер Електронска еквилизација, мек лимитер и заштита Стерео Xlr/Jack комбиниран влезен приклучок, Стерео Xlr излезен сигнал Акустички спецификација Излезен фреквентен опсег-3 dB: 40 Hz ÷ точка на кросовер kHz Max SPL: 130 dB Вуфер: 15", 3" v.c. Влезно/излезен дел Влезни конектори: стерео с. xlr-jack Излезни конектори: стерео xlr Влезна чувствителност: -2 dBu / +4 dBu Процесорски дел Контроли: јачина на звук, фаза, кросовер Спецификација за засилувач Вкупна моќност: 700 W Ниски фреквенции: 700 W Конектори: Powerson	2	126.380

13	Засилувачи 2 x 500W Засилувачот ги има следниве карактеристики: Излезна моќност со 0.5% THD: 2 оми двојно (по канал): 700W со 1% THD, 4 оми двојно (по канал): 500W, 8 оми двојно (по канал): 275W, 4 оми Моно-бриц: 1,400W со 1% THD, 70V двојно (по канал): 500W, 140V Моно-бриц: 1,000 W. Напонско засилување при 1kHz, 8 оми номинален износ: 30.5 dB. Излезен фреквентен опсег: +0/-1 dB од 20 Hz до 20 kHz при 1 вати into 4 оми. Импеданса на оптоварување: Сигурна за сите видови отпорност. Номинално за 2 до 8 оми во стерео режим, 4 до 16 оми во моно-бриц режим. Чувствителност: 1.4V. Однос сигнал-шум (под номинална под номинална 8-оми моќност при 1 kHz): 100 dB (A-крива). Демпинг фактор: Подobar од 500 од 20 Hz до 400 Hz. Преслушување: > 70 dB под номинална моќност, 20 Hz до 1 kHz. Влезна фаза: Влезот е електронски балансиран и користи отпорници со класа на точност 1%. Влезна импеданса (номинална): 20k оми, балансирана; 10k оми, небалансирана. Максимален влезен сигнал: +22 dBu типично.	2	69.593
14	Микрофони безжични рачен микрофон; Прагот на бесшумност (squelch threshold) ќе биде помеѓу -80 и -100 dBm. Аудио опсегот на ресиверот ќе биде 35 Hz до 20 kHz, S/N 120 dB(A); THD <0.3% при 1 kHz. Излезните аудио приклучоци се составени од балансиран 3-пински XLR излезен приклучок што се нагдува до -30 dB или 0 dB и небалансиран 1/4" TS jack. Ресиверот има влез за еднонасочно (DC) напојување што се заклучува за обезбеденото напојување од 12 V DC.	10	139.949
15	Микрофон вокални Тип: динамички (подвижна намотка); излезен фреквентен опсег: 50 до 15.000 Hz Polar pattern (облик на простирање на звукот): унидирекционо (кардиоид), симетрично околу оската на микрофонот, униформна со фреквентна чувствителност: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV), 1 Pa = 94 dB SPL Импеданса: номиналната импеданса е 150 оми (300 оми реална) за поврзување со влезните приклучоци за микрофони со ниска номинална импеданса	10	49.123
16	Микрофон безжичен – Пилот наглавни Тип: кондензаторски (електретски) Излезен фреквентен опсег: 20Hz до 20KHz Polar Pattern: омнидирекционо Излезна импеданса: 136 оми Фантомско напојување; 11 до 52 Vdc позитивно на пиновите 2 и 3, getup на пин 1 (заземјување)	10	220.707
17	Микрофони широкопојасни Фреквентен опсег: 20 до 20,000 Hz Чувствителност: 11 mV/Pa (-39 dBV) Max. SPL: 128 dB Еквивалентно ниво на шум (IEC 60268-4): 29 dB Еквивалентно ниво на шум (IEC 60268-4, A-weighted): 18 dB-A Однос сигнал/шум: 76 dB Бас-филтер: 12 dB/octave при 120 Hz Импеданса: 600 оми Препорачана импеданса на оптоварување: >2000 оми Напојување: 9 до 52 V фантомско напојување до DIN 45596 Напојување: <2 mA Polar pattern: PCC®-130: кардиоид; PCC®-130SW: суперкардиоид	4	79.535
18	Држачи за микрофон – стојалки	20	37.072
19	Дигитални димери 24 канали – ормар 2,3 KW - 3 KW	1	165.608
20	Рефлектори PL 2KW GY16	12	355.887

21	Рефлектори зум профил 2KW 4 зум-леќи; 4 капацити за формирање на зрак, со термички изолирани рачки	4	241.891
22	Рефлектори муви хед 575 ЛАМПА Тип.575 W кратколачно искрење Одобрена лампа GE CSR 575/S/DE/70 Боја на температура 7000 K CRI (индекс на рендерирање во боја) 80 Просечен животен век. 750 часа Hot restrike No Утичница дупла SFe 10-4 со клуч Баласт магнетски ДИНАМИЧКИ ЕФЕКТИ Color wheel (хроматско тркало) 18 заменливи дихроични филтри плус отворање Color wheel 2.8 заменливи дихроични филтри плус творање Ротирачко gobo wheel (гобо-тркало со повеќе отвори) 6 заменливи gobos отворање, тресење, варијабилна брзина на ротирање и индексирање Статичко gobo wheel 9 заменливи gobos + отворање, индексирање, постојано ротирање, случајно избрано gobo Призма – заменлива брзоротирачка 4-страна призма Ирис 0 - 100%, пулсирачки ефект Механички димер 0 - 100% затемнување Варијабилен стробоскоп 2 - 10 Hz, рамномерно или нерамномерно пулсирање Фокус 2 m до бесконечност Zoom 14° - 30° (2.1:1) Pan. 540° Tilt 246° Систем за коригирање на положба: да КОНТРОЛА И ПРОГРАМИРАЊЕ Контролни канали . 19 или 25 Конзола со ЛЕД-дисплеј за подесување и адресирање 16-битна контрола. димер, color wheels 1 & 2, ротирачко gobo индексирање, ирис, фокус, zoom, pan & tilt Опции за контрола на движење. следење траекторија и вектор Протокол.USITT DMX-512 (1990) Рисивер. .. Оптизолиран RS-485 Ажурирање на системски софтвер (Firmware update) ...преземање преку DMX- линк (се препорачува универзален USB/DMX интерфејс) GOBOS Надворешен дијаметар ..27.9 +0/-0.3 mm Максимален дијаметар на слика .. 23 mm Максимален дебелина .. 1.1 mm во статички отвори, 4 mm во ротирачки отвори Препорачано стакло .. Borofloat отпорен на висока температура или подобро со дихроична или засилена алуминиумска облога Препорачан метал. .. 0.5 mm алуминиум	8	583.509
23	Рефлектори зум профил 1KW 4 зум-леќи; 4 капацити за формирање на зрак, со термички изолирани рачки	10	488.421
24	Рефлектори циклорама 1KW	2	24.467
25	Резервни проекциони сијалици GY16 2KW	26	31.335
26	Резервни проекциони сијалици GX9.5 1 KW	10	6.953
27	Резервни сијалици за пар 64 1KW	26	31.335
28	Држачи за рефлектори – стојалки 4m, алуминиум	12	115.681
29	Алуминиумска рамка (мултиплекс иверица панел, дебелина12см, висина 9см, капацитет 750кг/м.), 1mx2м	15	359.711
30	ЛИД проектор 5000 ANSI лумени ; 1920 x 1200 пиксели	2	323.317

31	Видео миксер Концентраатор на повеќе видео канали (Multi-Viewer/Switcher) – групи и дисплеи до 12 SD видео сигнали на единствен HD или RGB монитор. Овој multi-viewer thomann е идеална придружна опрема за популарната линија на SD видео миксери. Multi-Viewer/Switcher исто така има вградена матрица која овозможува кој било од 12-те видео сигнали да бидат рутирани до четири различни излезни приклучоци како посебни простории, екрани или уреди за веб-стриминг. Карактеристики на thomann: 12 композитни видео влезни приклучоци (SD), HDMI/RGB видео излез за multi-viewer (HD), 4 multi-viewer изведни (поделба на екранот на 4, 9, 10 и 12 дела), изборот на параметри и влезни сигнали може да се контролира со маус. Исто така може да се контролира преку следниве интерфејси: Ethernet, RS-232C и MIDI, го прикажува изборот на канали на мониторот преку V-LinkInput (4 SDI/Composite + 4 DVI-I/HDMI/RGB/Component) во комплет со видео миксер со карактеристики:б Излези (2 SDI + 2 DVI-D/HDMI + RGB / компонентен + композитен); 04:04:04 / 10-битна внатрешна обработка; 1 М / Е (клуч, PinP) + ДСК; Вграден рамка синхронизацијата и скали на сите влезови; SDI поддршка: 3G HD, и SD; DVI-D / RGB / HDMI поддршка; Влезен статус LED диоди; HDCP Support; Live пристап до два слика извори; 10 assignable крос-ени; Multiviewer монитор output	1	944.692
32	ЦД плеер дупли Дупли ЦД плеер за монтажа во ормар Отпорен и изработен од метал со висока доверливост Програмабилен плејбек од ЦД и ЦД-Р Изведба за ормар со два елементи и единствен кабел за поврзување Аналоген RCA и дигитален S/PDIF излезни приклучоци Фејдерот автоматски го активира плејбекот кога ќе го поместите крос-фејдерот Кабел за интерконекција Два стерео RCA кабли Два кабли за активирање на фејдер Кратко упатство КВАНТИЗАЦИЈА: 16-битна линеарна/канал, ласер со 3-зраци ОВЕРСЕМПЛИРАЊЕ: 8 пати ИЗЛЕЗЕН ФРЕКВЕНТЕН ОПСЕГ: 20 Hz – 20 kHz СЛАБЕЕЊЕ ПОМЕЃУ КАНАЛИ (CHANNEL SEPARATION): 89 dB THD+N: 0.01% SNR (IHF-A): 90 dB ИЗЛЕЗНО НИВО НА СИГНАЛ: 2.0V rms КРАТОК ИНТЕРВАЛ ЗА ПРИСТАП: < 1.7 sec (премин на наредна нумера) ДОЛГ ИНТЕРВАЛ ЗА ПРИСТАП: < 3 sec (нумера 1 □ нумера 20) ИНТЕРВАЛ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ: < 0.3 sec КОНТРОЛА НА ВИСИНА НА ГЛАС (PITCH CONTROL RANGE): ± 12% ПОРТАМЕНТО (PITCH BEND): ± 16% ДИГИТАЛЕН ИЗЛЕЗЕН СИГНАЛ: тип 2, форма 1, S/PDIF	2	70.773
33	Минидиск • поддршка за снимање на 2- SP снимки (74 min.) или 1-снимка LP (148 min.) • MiniDisc систем за уредување: подели, комбинирај, премести, избриши • запис на време/дагум • прикажување и уредување на цел текст • 40 sec (20 sec. 2-снимки) аудио бафер за заштита од удари • Pre-UTOC запишување од почеток на снимка до сигурна снимка • аудио кеш за предснимање (до 2 sec.) • контрола на SCMS On или Off • снимање со едно копче и посебно копче за снимање-паузирање • три избори за контрола на снимање: рачно, рачно со со лимитер и автоматски • филтер за поништување на амбиентен шум со две позиции (ANC) • програмабилно снимање со синхронизација на нивото на сигнал (LSR) • А-В бесконечна репродукција • повторена репродукција (на сите или на една снимка) • Стерео XLR Mic/Line Влезни приклучоци • 48V фантомско напојување • Варијабилна атенуација на микрофон (0, -15, -30dB) • Стерео RCA аналогни излезни линиски приклучоци • RCA дигитален влезен приклучок (SPDIF) со конвертор на семплирање • XLR дигитален излезен сигнал (SPDIF) • влезен приклучок за далечинска контрола (RC-5) • приклучок за слушалки со контрола на јачина на звук	1	60.890

	• вградени микрофон и звучник • ЛЦД-дисплеј со позадинско светло • 3-системско напојување: АС адаптер, 8хАА батерии или опционално Ni-Cad батерија на полнење (RB1100) • аларм за слаба батерија		
34	Завеси бели 2,8m x18m 350 – 450g платно, кепер	12	504.466
35	Рихвант бел 14mx18m 350 – 450g платно, кепер	1	210.195
36	Завеси бели суфити 2,4mx14m 350 – 450g платно, кепер	3	84.079
37	Завеси црни 4,4mx4m 350 – 450g платно, кепер	8	117.445
38	Завеси црни 2,4x4m 350 – 450g платно, кепер	16	128.124

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Народен театар - Битола.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Народен театар – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8835/8
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4971.

Врз основа на член 92-б став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА****Член 1**

Во Решението за формирање Меѓуресорска комисија бр. 42-7202/1 од 12 октомври 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/16), во членот 2 во точката 5 зборовите „Димче Лазаревски“ се заменуваат со зборовите „Драган Маневски“.

Во алинејата 1 зборовите „Дејан Герасимовски“ се заменуваат со зборовите „Надежда Димитровска“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9222/1 Заменик на претседателот
26 декември 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4972.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16 и 163/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА****I**

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република Македонија бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16, 112/16, 121/16, 133/16, 163/16, 176/16, 190/16 и 210/16) во делот I во воведната реченица износот „5.439.000.000“ се заменува со износот „5.613.018.861“, а по зборот „трансфери“ се додаваат зборовите „и раздел 090.02–Министерство за финансии-функции на државата, Програма 2-Функции, Потпрограма 21 - Резерви, категорија 41–Резерви и недефинирани расходи, ставка 412– Постојана резерва (непредвидливи расходи)“.

Во табелата по мерката 7 се додава нова мерка 7-а која гласи:

7-а.	Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година	34.018.861
------	---	------------

“

По мерката 8 се додава нова мерка 8-а која гласи:

8-а.	Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година	140.000.000
------	--	-------------

“

Во вкупно износот „5.439.000.000“ се заменува со износот „5.613.018.861“.

II

По делот VIII се додава нов дел VIII-а кој гласи:

„VIII-а

Средствата од дел I мерка 7-а на оваа програма во износ од 34.018.861,00 денари се наменети за помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година во висина од 100% од утврдената загуба на приходот од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници предизвикани од неповолни временски настани утврдени согласно член 99 од Законот за земјоделство и рурален развој.

III

По делот IX се додава нов дел IX-а кој гласи:

„IX-а

Средствата од дел I мерка 8-а на оваа програма во износ од 140.000.000,00 денари се наменети за дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година согласно член 99-б од Законот за земјоделство и рурален развој врз основа на Одлуката за дополнителна помош за настанати загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани донесена од Владата на Република Македонија.“

IV

Во делот XV во табелата по мерката 7 се додава нова мерка 7-а која гласи:

7-а.		декември 2016
------	--	---------------

По мерката 8 се додава нова мерка 8-а која гласи:

8-а.		декември 2016
------	--	---------------

V

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9261/1
28 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4973.

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 23.11.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА НАДЗОР НА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА
КАЈ ЖИВИНАТА И ДИВИТЕ ПТИЦИ(*)**

Член 1

Предмет

Со оваа програма се пропишува начинот и постапката за надзор на присуство на причинителот на авијарна инфлуенца која е предмет на планирање на итни мерки како и заради унапредување на здравствената состојба на животните.

(*) Со оваа програма се врши усогласување со Одлуката на Комисијата 2010/367/EЗ од 25 Јуни 2010 година за спроведување на програми за надгледување на птичји грип (авијарна инфлуенца) кај живина и диви птици од страна на земјите-членки, број 32010D0367.

Член 2

Цел

Цел на оваа програма е да се утврди присуството на вирусот на авијарна инфлуенца преку:

1) откривање присуство односно отсуство на инфекции на авијарна инфлуенца од поттипови H5 и H7 кај различни видови живина (кокошки, мисирки, бисерки, фазани, еребици и потполошки) и ноеви;

2) откривање на вирусот на НПАИ поттип H5 и H7 и ВПАИ кај водни птици (патки, гуски и диви патки за обновување на дивата популација);

3) проценка на ризици, по дивите птици во однос на било кој вид на инфлуенца вирус кој потекнува од птици и навремено откривање на ВПАИ поттип H5N1 кај диви птици заради заштита на животината и луѓето и

4) откривање на вирусот на авијарна инфлуенца во случај на пријавување на зголемена смртност кај диви птици особено кај водните птици со лабораториско испитување на доволен број на примероци од угинати птици или птици кои биле во контакт со угинатите птици во согласност со дијагностичкиот прирачник од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца(1).

Член 3

Поими

Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 123/15, 154/15 и 53/16) и прописите донесени врз основа на тој закон се применуваат и во оваа програма, освен доколку не се поинаку дефинирани со оваа програма.

Член 4

Начин на спроведување на надзор и целни видови на птици

(1) Надзорот од член 2 точка 1) од оваа програма е во согласност со насоките дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа програма.

(2) Активниот надзор на присуството на вирусот на авијарна инфлуенца се врши системски со земање на репрезентативен примерок за серолошкото испитување на живина од одгледувалиштата.

(3) Активниот надзор со земање на репрезентативен примерок се спроведува на целата територија на Република Македонија и со него се опфатени следните целни видови на популации на птици:

1) комерцијални одгледувалишта на живина (кокошки, мисирки, бисерки, фазани, еребици, потполошки и ноеви),

2) некомерцијални одгледувалишта на живина (живина во дворовите и селските стопанства),

3) одгледувалишта на водни птици (дворови и селски стопанства) и

4) диви птици кои се присутни или мигрираат низ територијата на Република Македонија.

(4) Активниот надзор со земање на репрезентативен примерок се врши дополнително на системите за рано откривање и пријавување на болести согласно членовите 49 и 50 од Законот за ветеринарно здравство, особено за одгледувалиштата на живина за кои се смета дека се подложени на повисок ризик од внесување на авијарна инфлуенца.

(5) За потребите на системот за рано откривање на присуство на авијарна инфлуенца треба да се земат во предвид критериумите утврдени во Прилог 1, Дел 1 кој е составен дел на оваа програма, а во случај на ниско патогена авијарна инфлуенца дополнително треба да се земат во предвид информациите за опис и општи карактеристики на авијарна инфлуенца дадени во Прилог 1, Дел 2 на оваа програма.

Член 5

Земање на репрезентативен примерок

(1) Пресметувањето на репрезентативен примерок за надзор на авијарна инфлуенца се врши во зависност од видот на живината присутна на одгледувалиштето, согласно Прилог 2, дел 2, табели 1, 2, 3 и 4 на оваа програма.

(2) За живината од член 4 став (3) точка 1) на оваа програма бројот на комерцијални одгледувалишта на живина кои се предмет на земање примероци се утврдува на начин кој гарантира откривање на најмалку едно заразено одгледувалиште ако преваленцата изнесува најмалку 5 % со 95 % на сигурност, односно најмалку 60 комерцијални одгледувалишта на живина годишно.

(3) За живината од член 4 став (3) точка 2) на оваа програма, бројот на некомерцијални одгледувалишта на живина кои се предмет на земање примероци се утврдува на начин кој гарантира откривање на најмалку едно заразено одгледувалиште ако преваленцата изнесува најмалку 5 % со 95 % на сигурност, односно најмалку 420 одгледувалишта годишно.

(4) За живината од член 4 став (3) точка 3) на оваа програма, бројот на живинарски фарми кои се предмет на земање примероци се утврдува на начин кој гарантира откривање на најмалку една заразена фарма ако преваленцата изнесува најмалку 5 % со 99 % на сигурност, односно најмалку 90 одгледувалишта годишно.

(5) За дивите птици од член 4 став (3) точка 4) на оваа програма, земањето на мостри се врши од:

1) диви птици кои се заловени врз претходно направена анализа на ризик во рамките на пасивниот надзор кој се спроведува од страна на Агенцијата,

2) диви водни птици кои покажуваат клинички знаци на заболување или се најдени угинати,

3) миграторни водни птици за кои е докажано дека постои основан ризик дека се инфицирани или се носители на високо патогена авијарна инфлуенца, H5N1 - сој на вирусот, кои во рамките на оваа програма се утврдени како целни видови на диви птици за испитување и

4) диви птици на локалитети во непосредна близина на езера, реки и други водни базени, каде претходно се пронајдени мртви птици, а кои што се наоѓаат во непосредна близина на одгледувалишта на живина и каде што густината на одгледувалишта на живина е висока.

(6) Листата на целни видови на диви птици е утврдена во Прилог 3 дел 1 кој е составен дел на оваа програма.

(7) Листата на локалитети каде треба да се врши активниот надзор со земање на репрезентативен примерок од целните видови на диви птици е утврдена во Прилог 3, Дел 2 на оваа програма.

(8) За живината од член 4 став (3) точки 1) и 2) од оваа програма бројот на птици од кои треба да се земат примероци во одгледувалиштата, е утврден на начин кој гарантира откривање на најмалку една серо - позитивна птица ако преваленцата е поголема или еднаква на 30 % со 95 % на сигурност, односно од 6 до 10 птици од одгледувалиште. Доколку одгледувалиштето има повеќе производни објекти во кои се одгледува живина, од секој произведен објект се земаат од 6 до 10 птици. Во случај на присуство на повеќе јата на живина на одгледувалиштето, примероци се земаат од најмалку 5 птици по јато. Начинот на пресметување на репрезентативен примерок е даден во Прилог 2, дел 2, табела 3 на оваа програма.

(9) За живината од член 4 став (3) точка 3) од оваа програма бројот на птиците од кои треба да се заземат примероци во одгледувалиштата е утврден на начин кој гарантира откривање на најмалку една серо - позитивна птица ако преваленцата е поголема или еднаква на 30 % со 95 % на сигурност, односно од 9 до 13 птици од одгледувалиште во зависност од бројната состојба на птиците (големината на популацијата) Начинот на пресметување на репрезентативен примерок е даден во Прилог 2, дел 2, табела 4 на оваа програма.

(10) За дивите птици од член 4 став (3) точка 4) од оваа програма, бројот на птиците од кои треба да се заземат примероци, за секој локалитет треба да изнесува:

1) трупови од најмалку пет убиени, заловени птици, угинати птици или птици кои се во состојба на угинување и/или

2) најмалку 20 трахеални/орофарингиални брисови и 20 клоакални брисови (од секоја угината, убиена, заловена птица треба да се земат по два бриса еден трахеален/орофарингиален и еден клоакален брис).

(11) Земањето, пакувањето и транспортот на примероците до Националната референтна лабораторија, согласно став (2), (3) и (4) од оваа програма, се врши на начин утврден со Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца(1).

Член 6

Земање на примероци за серолошко испитување

(1) Временскиот период за земање на примероци треба да се совпадне со сезонскиот производствен циклус за секоја категорија и миграторните движења на дивите птици.

(2) За да се обезбеди поголема ефикасност и да се избегне непотребно влегување на луѓе во живинарските фарми, земањето на примероци, секогаш кога е можно, може да се комбинира со земање примероци за други цели (на пример во рамките на спроведување на Националниот план за мониторинг на салмонелоза). Земањето на примероци може да се врши и во кланица.

(3) Шемата за серолошко испитување се дадени во Прилог 4 дел 1 кој е составен дел на оваа програма.

Член 7

Земање на примероци за вирусолошко испитување

(1) Вирусолошкото испитување на авијарна инфлуенца не треба да се користи како алтернатива на серолошкото испитување и треба да се врши како понатамошно испитување само заради потврдување на присуство на вирусот на авијарна инфлуенца по добиен позитивен резултат од серолошките испитувања или кога земањето на примероци за серолошко испитување не е можно или е непрактично.

(2) Шемата за вирусолошко испитување е дадена во Прилог 4 дел 2 на оваа програма.

Член 8

Зачестеност на земање на примероци

(1) Земањето на примероци од живина од одгледувалиштата од член 3 став (3), точки 1), 2) и 3) од оваа програма треба се врши најмалку еднаш годишно и во зависност од извршената процена на ризик.

(2) Земањето на примероци од целните видови на диви птици од член 3 став (3), точка 4), од оваа програма треба се врши во текот на целата година.

(3) Земањето на примероци во текот на една година се врши во период од 1 јануари до 31 декември во тековната година на спроведување на надзорот.

(4) Земањето на примероци се врши согласно план за земање на примероци за тековната година на начин утврден од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Член 9

Лабораториски испитувања

(1) Лабораториските испитувања на земените примероци ги врши Националната референтна лабораторија согласно Правилникот за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца(1) односно Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини на Светската организација здравствена заштита на животните (ОИЕ).

(2) Серолошките испитувања се вршат со методата ELISA или друга метода одобрена од страна на Светската организација за здравствена заштита на животните.

(3) Вирусолошките испитувања се вршат со методата на ПЦР или друга метода одобрена од страна на Светската организација за здравствена заштита на животните.

Член 10

Во случај на појава на вирусот на ниска или високо патогена авијарна инфлуенца треба да се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за сузбивање и искоренување на авијарната инфлуенца („Службен весник на Република Македонија“, бр.82/07).

Член 12

Влегување во сила

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8496/1
23 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Прилог 1

Дел 1

Критериуми за рано откривање на присуство на авијарна инфлуенца

- Пад на внесување на вода и храна за 20%, во период од 24 часа.
- Пад на производство на јајца за 5% во текот на два последователни дена,
- Смртност повисока од 3% во текот на три последователни дена,
- Клинички знаци или пост - мортални лезии кои укажуваат на сомнеж на АИ.

Дел 2

Опис и општи карактеристики на авијарна инфлуенца

Инфлуенцата кај птиците ја предизвикуваат инфекции со вируси на семејството Orthomyxoviridae кои припаѓаат на родот на инфлуенца А вируси. Инфлуенца А вирусите се единствените познати orthomyxovirus кои предизвикуваат инфекции кај птиците. Докажано е дека многу видови птици се приемчиви на инфекција со инфлуенца А вируси; водните птици претставуваат основен резервоар на овие вируси и мнозинството на изолатите се со ниска патогеност (ниска вирулентност) за кокошките и мисирките.

Високо патогените инфлуенца А вируси кои се појавуваат по природен пат и предизвикуваат акутна клиничка болест кај кокошки, мисирки и други птици кои се од економска значење, се поврзуваат единствено со H5 и H7 поттиповите. Повеќето вируси од поттип H5 и H7 кои се изолирани од птици, се со ниска патогеност за живината. Со оглед на фактот дека постои ризик H5 или H7 вирусот со ниска патогеност (H5/H7 ниско патогена авијарна инфлуенца [НПАИ]) со мутација да стане високо патоген, сите H5/H7 НПАИ вируси од живина вклучувајќи ги и дивите птици се пријавуваат во ОИЕ.

Кодот за здравствена заштита на копнени животни на Светска здравствена организација ја дефинира "авијарната инфлуенца", како инфекција на живината предизвикана од страна на инфлуенца А вирус со висока патогеност (ВПАИ) како и од подтиповите H5 и H7 со ниска патогеност (H5/H7 НПАИ). За да се избегне забуна со научната употреба на "авијарната инфлуенца", се користат следниве термини ВПАИ, H5/H7 НПАИ и инфлуенца А што укажува на било кој вирус на инфлуенца од птиците кој е H1-H16.

Во зависност од видот, возраста и типот на птици, посебните карактеристики на засегнатиот сој на вирус, како и од факторите на животната средина, високо патогената болест, кај целосно приемчивите птици, може да се разликува почнувајќи од ненадејна смрт без очигледни клинички знаци, до покарактеристична болест со променливи клинички индикации кои вклучуваат респираторни знаци, како што се окуларен и назален исцедок, кашлање, кивање и отежнато дишење, отекување на синусите и/или главата, апатија, намалена вокализација, значително намалување на вносот на храна и вода, цијаноза на кожата која не е покриена со пердуви, подбрадок и кикиришка, некоординираност и знаци на нервоза и дијареја. Кај птици несилки, дополнителните клинички симптоми вклучуваат значителен пад на производството на јајца, кое вообичаено е придружено со зголемување на бројот на јајца со слаб квалитет. Високиот степен на морбидитет е придружен со висок степен и брза ескалација на необјаслива смртност, сепак, ниту еден од овие знаци не може да се смета како патономоничен.

Кај одредени видови домаќини како што е пекинкската патки, некои ВПАИ вируси може да не предизвикаат клиничка слика. Инфлуенца А вирусите со ниска патогеност, кои вообичаено предизвикуваат само умерена или се без клиничка манифестација, во одредени случаи може да предизвикаат збир на клинички симптоми, чија сериозност може да се изедначи со онаа на ВПАИ, особено доколку се појави влошување на инфекцијата и/или има влијание на неповолни услови на животната средина.

Прилог 2

Дел 1

Начини за спроведување на надзор на авијарна инфлуенца

(1) Начини за спроведување на надзор на авијарна инфлуенца се:

1) Активен надзор врз основа на ризик се спроведува кај целни видови на птици со ефикасно искористување на ресурси земајќи ги во предвид релевантните ризични патишта на внес на инфекцијата во јатото и начинот на земање на примероци од одгледувалишта на живина кои се идентификувани како одгледувалишта со поголем ризик од зараза со авијарна инфлуенца. Критериумите и факторите на ризик од став (2) на овој прилог не се детални даваат упатства како да се насочи надзорот и земањето на примероци од различни видови и производни категории на живина во различни системи на одгледување. Вреднувањето на критериумите е различно и зависи од индивидуалната здравствена состојба.

2) Активен надзор со земање на репрезентативен примерок се препорачува кога нема доволно податоци за да се направи проценка на ризик на патишта за внесување на болеста во јатата. Бројот на одгледувалишта кои треба да се вклучат во надзорот е даден во табелите во зависност од видот на живина. Земање на примероци за серолошко тестирање треба да биде распоредено на целата територија на земјата како примероците би се сметале за репрезентативни за целата територија.

(2) Критериуми и фактори за спроведување на активен надзор врз основа на ризик

1) Критериуми и фактори на ризик за внесување на вирусот во одгледувалишта со живина како резултат на посредна или непосредна изложеност на дивите птици, на оние кои се идентификувани како целни видови на диви птици се:

- Местоположбата на живинарската фарма во близина на влажни области, бари, мочуришта, езера, реки или морски крајбрежја каде што можат да се собираат водени птици,

- местоположба на живинарската фарма во области со голема густина на диви птици-преселници, особено оние дефинирани како целни видови на диви птици за откривање на вирусот ВПАИ на поттипот H5N1, наведени во Дел 2 од овој прилог,

- местоположба на живинарската фарма во близина на области за одмор и за размножување на диви водени птици-преселници, особено кога овие области се поврзани преку движење на птиците со областите каде што е утврдено присуството на вирусот ВПАИ на поттипот H5N1 кај дивите птици или живината,

- живинарски фарми со екстензивно држење на живина или држење на живина на отворено, каде контакт со диви птици не може да се исклучи,

- ниско ниво на биосигурност на живинарската фарма, кое се однесува и на начинот на складирање на храната за животни и искористувањето на површинските води.

2) Критериуми и фактори на ризик кои се однесуваат на ширење на вирусот во живинарската фарма и меѓу живинарските фарми и последица од ширењето на авијарна инфлуенца од живина на живина и меѓу живинарски фарми се:

- присуство на повеќе од еден вид на живина на исто одгледувалиште, особено патки и гуски заедно со други видови на живина,

- видот на производство и видовите живина присутни на одгледувалиштето за кои податоците од надзор покажуваат зголемен степен на откривање на заразата со авијарна инфлуенца како на пример одгледувалиштата за одгледување на патки и живина за обновување на дивата популација (особено дивите патки),

- местоположба на одгледувалиштето во област со голема густина на одгледувалишта со живина,

- трговија, увоз и интензитет на движењата на живина, директни и индиректни вклучително и превозни средства, опрема и луѓе,

- присуство на различни старосни категории на живина на одгледувалиштето. (на пример кокошки-носилки).

3) Ризична популација односно целната група се одредува врз основа на бројот и изложеноста на фактори на ризик на одгледувалиштето со живина.

4) Агенцијата, во дефинирање на моделот на надзор, може да земе и други фактори на ризик кои ќе бидат идентификувани и оправдани.

5) Бројот на одгледувалишта на живина (ризична популација) од кои треба да се земат примероци е даден во Дел 2, табелите 1 и 2 од овој прилог.

(3) Активен надзор со земање на репрезентативен примерок од став (2) точка 2 на овој дел се врши во зависност од видот на живината присутна на одгледувалиштето, а бројот на одгледувалишта на живина од кои ќе се земаат примероци се пресметува согласно податоците од Дел 2, табела 1 и 2 на овој прилог.

Дел 2

Табели за пресметка на бројот на одгледувалишта на живина од кои се зема примерок за серолошко тестирање

Табела 1: Број на одгледувалишта за секоја категорија на живинарски производи (освен фармите на патки, гуски и диви патки) кои се предмет на земање на примероци

Вкупен број на одгледувалишта по производна категорија	Број на одгледувалишта кои се предмет на земање на примероци
До 34	Сите
35-50	35
51-80	42
81-250	53
> 250	60

Табела 2: Број на одгледувалишта на патки, гуски и диви пајки кои се предмет на земање примероци

Број на одгледувалишта на патки, гуски и диви пајки	Број на одгледувалишта кои се предмет на земање на примероци
До 46	Сите
47-60	47
61-100	59
101-350	80
> 350	90

Табела 3: Број на примероци кои се предмет на земање во зависност од големината на популацијата на одгледувалиште со 30% преваленца и 95% сигурност (освен водни птици)

Големина на популација	Број на примероци
До 10	6
11-29	7
30-99	8
>100	9

Табела 4: Број на примероци кои се предмет на земање во зависност од големината на популацијата на одгледувалиште со 30% преваленца и 99% сигурност за водни птици

Големина на популација	Број на примероци
До 19	9
20-29	10
30-49	11
50-99	12
>100	13

Прилог 3

Целни видови на диви птици и локалитети за надзор

Дел 1

Целни видови на диви птици

1. Врз основа на Закон за ловство диви птици кои се сметаат за дивеч и кои се предмет на надзорот се:

- дива гуска (*Anser anser*)
- белочелна гуска (*Anser albifrons* Scop)
- лисеста гуска (*Anser erythropus* L)
- гуска глоговница (*Anser fabalis* Lath)
- морска гуска (*Branta* Sp.)
- дива пајка или пајка глугара (*Anas platyrhynchos* L)
- берија или крџа (*Anas crecca* L)
- пајка ластарка или калкурук (*Anas acuta* L)
- пајка пупчаница (*Anas querquedula* L)
- белоока њорка (*Aythya nyruka* Guld)
- црвеноглава њорка или албамаш (*Aythya ferina* L)
- цуцулеста њорка (*Aythya fuligula* L)

2. Во случај на пасивен надзор кај дивеч покрај листата на видови диви птици наведена во точка 1 од овој дел може да бидат опфатени и следните видови на диви птици:

- жолтоклун лебед или лебед пејач (*Cygnus cygnus* L.);
- нем лебед (*Cygnus olor*-Gmel.);
- пајка-лажичарка (*Anas clupeata* L.);
- пајка свиркач (*Anas penelope* L.);
- сива пајка (*Anas strepera* L.);
- пајка превез (*Netta rufina* L.);
- бел штрк (*Ciconia ciconia* L.);
- пепелава чапја (*Ardea cinerea* L.);
- голем корморан (*Phalacrocorax carbo* L.);
- голем нуркач (*Podiceps cristatus* L.);
- мал нуркач (*Tachybaptus ruficollis* Pall.);
- обичен галеб (*Larus ridibundus* L.);
- сив сокол (*Falco peregrinus* Tunst.);
- ветрушка црноокта (*Falco tinnunculus* L.);
- обичен глугар (*Buteo buteo* L.);
- гакест глугар (*Buteo lagopus* Brunn.);
- голем ушест був (*Bubo bubo* L.)
- јастреб врапчар (*Accipiter nisus* L.);
- јастреб кокошкар (*Accipiter gentilis* L.);
- еја мочуришна (*Circus aeruginosus* L.);
- луња рџеста (*Milvus milvus* L.);
- луња црна (*Milvus migrans* Bodd.);
- калуѓерка (*Vanellus vanellus* L.)
- страчка (*pica pica*).

Дел 2


Локалитети за спроведување на надзор на целни видови на диви птици

- Охридско езеро,
- Преспанско езеро,
- Дојранско езеро,
- Моноспитовско блато,
- Бел Камен рибник,
- Букри рибник,
- Велешко езеро,
- Тиквешко езеро,
- Дебарско езеро,
- Катланово – Петровец
- Тек на реката Вардар (Велес, Неготино, Демир Капија, Скопје)
- Тек на реката Црна,
- Тек на река Црн Дрим,
- Други локалитети кои ловните друштва ќе ги посочат како локалитети на кои се собираат и престојуваат диви птици и кои се погодни за спроведување на надзорот, и
- Други локалитети определени со одлука на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Прилог 4

Шеми за серолошко и вирусолошко испитување

Дел 1 Серолошко испитување



(1) Сите позитивни серолошки резултати треба да бидат потврдени од страна на националните лаборатории преку тест за спречување на хемаглутинација, користејќи одредени видови на вируси обезбедени од страна на референтната лабораторија на ЕУ:

1) за поттипот H5:

а) почетен тест со користење на teal/England/7894/06 (H5N3);

б) тестирање со користење на chicken/Scotland/59 (H5N1) на сите серопозитивни примероци за да се елиминираат N3 вкрстено реактивни антитела;


2) за поттипот H7:2

а) почетен тест со користење на turkey/England/647/77 (H7N7);

б) тестирање со користење на African Starling/983/79 (H7N1) на сите серопозитивни примероци за да се елиминираат N7 вкрстено реактивни антитела.

(2) За сите позитивни серолошки резултати треба да се спроведе епидемиолошка истрага и да се земат дополнително примероци за вирусолошки испитувања.

Дел 2 Вирусолошко испитување



(1) Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца е усогласен со Директивата на Советот 2005/94/EЗ од 20 Декември 2005 година за мерки на Заедницата за контрола на авијарна инфлуенца, број 32005L0045 и Одлука на Комисијата 2006/437/EЗ од 4 август 2006 година за одобрување на дијагностички прирачник за птичји грип како што е предвидено во Директивата на Советот 2005/94/EЗ, број 32006D0437.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016223